





**ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**  
Градоначалник  
Ул., М.М.Брицо, бр. 40, Делчево  
тел: 033/413-521 факс: 033/411 550  
E-mail: opde@sonet.com.mk



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

**Број 13**  
**20.12. 2012 година**

Службен гласник на Општина Делчево  
Излегува по потреба

Гласникот е бесплатен

Уредува

Одделение за човечки ресурси,  
правни и општи работи

**Декември, 2012**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Делчево, на ден 20.12.2012 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување акти од 43.седница**  
**на Советот на Општина Делчево**

**I**

Да се објават во „Службен гласник на Општина Делчево“ актите што Советот на Општина Делчево ги донесе на својата 43.редовна седница која се одржа на ден 19.12.2012 година и тоа:

- 1.Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Делчево за периодот 01.01.2012 до 30.09.2012;
- 2.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето Богдан Георгиевски;
- 3.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето Борка Стојова;
- 4.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето Зоранчо Велковски;
- 5.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето Трајчо Митревски;
- 6.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето Орце Ангелов;
- 7.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето Славе Постолов-гаража 1;
- 8.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето Славе Постолов-гаража2;
- 9.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето Трајан Трајановски-гаража;
- 10.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето Трајан Трајановски-помошен објект;
- 11.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на Далија Табак-Делчево;
- 12.Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето Горанчо Стоименовски;
- 13.Одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на општина Делчево;
- 12.
- 14.Решение за именување член во УО на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево;

15. Одлука за продолжување користење на студентски стипендии за студенти кои студираат на универзитети надвор од РМ;

16. Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2013 година;

17. Програма за изградба, реконструкција и одржување на општински патишта и улици за 2013 година;

18. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Делчево за 2013 година;

## II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

**Број 08-3207/1**  
**20.12.2012 година**  
**Делчево**

**ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**  
**Градоначалник,**  
**Горан Малешевски, с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 43.редовна седница, одржана на ден 19.12.2012 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК**  
**за усвојување на Кварталниот извештај**  
**за извршувањето на Буџетот на општина Делчево**  
**за периодот 01.01.2012 до 30.09.2012**

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Делчево за периодот 01.01.2012 до 30.09.2012.

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

**Број 07-3180/1**  
**19.12.2012 год.**  
**Делчево**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**  
**Претседател,**  
**Николче Трајановски, с.р.**

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево на својата 43. редовна седница, одржана на ден 19.12.2012 година донесе

## ОДЛУКА

**за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска**

## **документација на лицето Богдан Георгиевски**

### **Член 1**

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-1202 од 26.08.2011 година, од страна на лицето Богдан Георгиевски, а кое се однесува на бесправно изграден објект-станбена куќа изграден на КП број 3949, КО Делчево, м.в. Куртов Осој, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

### **Член 2**

Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Делчево".

**Број 07-3181/1**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

**19.12.2012 година**

**Претседател,**

**Делчево**

**Николче Трајановски, с.р.**

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Сл.весник на РМ" број 56/11), Советот на Општина Делчев, на својата 43. редовна седница, одржана на ден 19.12.2012 година донесе

### **ОДЛУКА**

**за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето Борка Стојова**

### **Член 1**

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-220 од 22.06.2011 година, од страна на лицето Борка Стојова, а кое се однесува на бесправно изграден објект станбена куќа изграден на КП број 8831, КО Делчево, на м.в.Грамадна во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се изврши промена на намената на земјиштето во ГУП на град Делчево од намена градски сервиси во намена А1 домување во станбени куќи и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

### **Член 2**

Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Делчево".

**Број 07-3182/1**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

**19.12.2012 година**

**Претседател,**

**Делчево**

**Николче Трајановски, с.р.**

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Сл.весник на РМ" број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 43. редовна седница, одржана на ден 19.12.2012 година донесе

**ОДЛУКА**

за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на лицето  
Зоранчо Велковски

**Член 1**

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-2552 од 03.09.2011 година, од страна на лицето Зоранчо Велковски, а кое се однесува на бесправно изграден објект со намена А4-викенд куќа изграден на КП број 945, КО Стамер, м.в. Црвена Могила, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

**Член 2**

Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Делчево".

**Број 07-3183/1**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

**18.12.2012 година**

**Претседател,**

**Делчево**

**Николче Трајановски, с.р.**

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Сл.весник на РМ" број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 43. редовна седница, одржана на ден 19.12.2012 година донесе

**ОДЛУКА**

за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на  
лицето Трајчо Митревски

**Член 1**

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-1334 од 29.08.2011 година, од страна на лицето Трајчо Митревски, а кое се однесува

на бесправно изграден објект-станбена куќа изграден на КП број 28/1, КО Чифлик, м.в. Голем Рид, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

#### Член 2

Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево”.

**Број 07-3184/1**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

**19.12.2012 година**

**Претседател,**

**Делчево**

**Николче Трајановски,с.р.**

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 43. редовна седница, одржана на ден 19.12.2012 година донесе

#### ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на Орце Ангелов

#### Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-952 од 23.08.2011 година, од страна на Орце Ангелов, а кое се однесува на бесправно изграден објект гаража, изграден на КП број 8126/1, КО Делчево, на улица “Брегалничка“ во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се изврши стеснување на тротоарот на станбена улица “Брегалничка“ во ДУП на град Делчево и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

#### Член 2

Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево”.

**Број 07-3185/1**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

**19.12.2012 година**

**Претседател,**

**Делчево**

**Николче Трајановски,с.р.**

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 43. редовна седница, одржана на ден 19.12.2012 година донесе

### ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на Славе Постолов, а кое се однесува на бесправно изграден објект гаража 1

### Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-378 од 27.07.2011 година, од страна на Славе Постолов, а кое се однесува на бесправно изграден објект гаража, изграден на КП број 6450 и КП број 9014, КО Делчево, на улица “Плачковица“ во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се изврши стеснување на пристапна улица во ДУП на град Делчево и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

### Член 2

Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево”.

**Број 07-3186/1**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

**19.12.2012 година**

**Претседател,**

**Делчево**

**Николче Трајановски,с.р.**

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 43. редовна седница, одржана на ден 19.12.2012 година донесе

### ОДЛУКА



за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација од страна на Славе Постолов, а кое се однесува на бесправно изграден објект-гаража 2

#### Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-377 од 27.07.2011 година, од страна на Славе Постолов, а кое се однесува на бесправно изграден објект-гаража, изграден на КП број 6451 и КП број 9014, КО Делчево, на улица “Плачковица“ во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се изврши стеснување на пристапна улица во ДУП на град Делчево и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

#### Член 2

Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево“.

**Број 07-3187/1**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

**19.12.2012 година**

**Претседател,**

**Делчево**

**Николче Трајановски,с.р.**

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 43.редовна седница, одржана на ден 19.12.2012 година донесе

#### ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на Трајан Трајановски, а кое се однесува на бесправно изграден објект гаража

#### Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-213 од 20.06.2011 година, од страна на Трајан Трајановски, а кое се однесува на бесправно изграден објект гаража, изграден на КП број 7771, КП број 7772 и КП број 9038, КО Делчево, на улица “Ванчо Прќе“ во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се изврши прекинување на тротоарот и стеснување на станбена улица “Ванчо Прќе“ во ДУП на град Делчево и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

#### Член 2

Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе

урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево”.

**Број 07-3188/1**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

**19.12.2012 година**

**Претседател,**

**Делчево**

**Николче Трајановски,с.р.**

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 43. редовна седница, одржана на ден 19.12.2012 година донесе

### ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичко-планска документација на Трајан Трајановски

### Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-215 од 21.06.2011 година, од страна на Трајан Трајановски, а кое се однесува на бесправно изграден објект ПО-помошен објект, изграден на КП број 7771, КО Делчево, на улица “Ванчо Прќе“ во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се изврши стеснување на тротоарот на станбена улица “Ванчо Прќе“ во ДУП на град Делчево и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

### Член 2

Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево”.

**Број 07-3189/1**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

**19.12.2012 година**

**Претседател,**

**Делчево**

**Николче Трајановски,с.р.**

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 43 редовна седница, одржана на ден 19.12.2012

година донесе

## ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска документација на  
ДАЛИЈА ТАБАК ДОО Делчево,

### Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-1226 од 26.08.2011 година, од страна на ДАЛИЈА ТАБАК ДОО Делчево, а кое се однесува на бесправно изграден објект со намена Г4 изграден на КП број 4476/2, КО Вирче, м.в. Манчово Поле, Советот на Општина Делчево констатира дека истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

### Член 2

Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево”.

**Број 07-3190/1**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

**19.12.2012 година**

**Претседател,**

**Делчево**

**Николче Трајановски,с.р.**

Врз основа на член 50 точка 6 и член 62 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ број 5/02) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.весник на РМ“ број 56/11), Советот на Општина Делчево, на својата 43. редовна седница, одржана на ден 19.12.2012 година донесе

## ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објектот во урбанистичко-планска документација на  
лицето Горанчо Стоименовски

### Член 1

Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект број УП1 12-271 од 08.07.2011 година, од страна на лицето Горанчо Стоименовски, а кое се однесува на бесправно изграден објект-надградба на објект со намена Г3 изграден на КП број 6044/19, КО Делчево, на ул. “Индустриска“ во Делчево, Советот на Општина Делчево констатира дека може да се изврши промена на намената на земјиштето во ГУП на град Делчево од намена занати и услужни дејности во намена Г3 и истиот може да се вклопи во урбанистичко планска документација.

### Член 2

Со цел вклопување на бесправно изградениот објект од член 1, ќе се изработи и донесе

урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Делчево”.

Број 07-3191/1

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

19.12.2012 година

Претседател,

Делчево

Николче

Трајановски, с.р.

Врз основа на член 12 од Законот за комунални дејности (Службен весник на РМ бр.95/2012)и член 3 од Статутот на општина Делчево(Сл.гласник на општина Делчево бр.12/2006),Советот на општина Делчево на седницата одржана на ден19.12. Година, донесе

## О Д Л У К А

### За комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на општина Делчево

#### Основни одредби

##### Член 1

Со ова Одлука се уредуваат односите и начинот на вршење на комуналните дејности меѓу давателите и корисниците на услугите на подрачјето на општина Делчево и мерките за нејзино спроведување.

##### Член 2

Под комунален ред во смисла на оваа Одлука се подразбира поблиско уредување на односите и начинот на вршење на комуналните дејности меѓу давателите и корисниците на услугите во следните комунални дејности:

- 1.Снабдување со вода за пиење;
- 2.Одведување и прочистување на отпадни води;
- 3.Одведување и испуштање на атмосферски води;
- 4.Јавен општински превоз;
- 5.Собирање и транспортирање на комунален и други видови неопасен отпад;
- 6.Депонирање на индустриски отпад и штетни материи;
- 7.Депонирање отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи;
- 8.Одржување на јавна чистота во градски и други населби;
- 9.Одржување и користење на паркови ,зеленило,парк-шуми,водни и рекреативни површини;
- 10.Одржување на улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти од локално значење;
- 11.Одржување на гробови,гробништа и давање погребални услуги;
- 12.Одржување на јавно осветлување;
- 13.Одржување и користење на јавен простор за паркирање;
- 14.Одржување и користење на пазари на големо и мало;
- 15.Вршење на оџачарски услуги;
- 16.Одржување на комунални уреди;
- 17.Отстранување и чување на непрописно паркирани возила ,хаварисани возила,змејоделски машини со приклучни и без приклучни орудија;
- 18.Ерадикација на животни скитници;
- 19.Украсување на населените места;
- 20.Одржување на јавни санитарни јазли;
- 21.Аерозапрашување,дезинфекција,дезинсекција,дератизација
- 22.Отстранување и чување на ситна и крупна стока,живина и пчелни семјства во урбани средини;
- 23.Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни површини;

##### Член 3

Јавни површини во смисла на оваа одлука се:

- јавни сообраќајни површини(улицы,коловози,тротоари,пешачки и велосипедскипатеки,јавни паркиралишта,плоштади,шеталишта,надвозници,подвозници,скалила што поврзуваат јавни сообраќајни површини,мостови,такси стојалишта,стојалишта на јавниот градски превоз и слични површини);
- јавни зелени површини (паркови,парк-шуми,дрвореди,живи огради,тревници,цветници,детски игралишта, зелени површини покрај улиците,покрај

станбените објекти и покрај јавните објекти, спортскрекреативните и водни и други слични површини);

#### Член 4

Комуналните дејности од член 2 на оваа Одлука можат да ги вршат јавните препријатија основани од општина Делчево, како и други домашни и странски физички и правни лица овластени од општината согласно Законот (во понатамошниот текст: даватели на услуги). Давателите на услуги се должни да обезбедат трајно и квалитетно вршење на комуналните дејности, како и одржување на објектите и опремата на комуналната инфраструктура во функционална состојба.

Корисници на услугите во смисла на оваа Одлука се сите домашни и странски физички и правни лица кои ги користат услугите, објектите, опремата и површините во сферата на комуналните дејности на подрачјето на општина Делчево.

Корисниците на услугите се должни да се придржуваат на одредбите на оваа Одлука заради непречно и функционално вршење на овие дејности кои се од јавен интерес.

### **1. Снабдување со вода за пиење**

#### Член 5

Под поимот снабдување со вода за пиење се подразбира зафаќање, обработка и дистрибуција на водата преку водоснабдителен систем до главниот водомер на корисникот на услугата.

Вода за пиење е:

-секоја вода во својата првобитна состојба или по третман, наменета за конзумирање од страна на човекот, готвење, подготовка на храна или други домашни намени, без оглед на тоа од каде потекнува и дали се снабдува од водоводната мрежа или од цистерни;

Водоснабдителен систем е збир на хидротехнички објекти за снабдување со вода за пиење и тоа;

Водозафат (место каде давателот на услугата зафаќа површинска или подземна вода), резервоар, објект за обработка на вода, пумпна и хлоринаторска станица, главен довод, магистрален вод, улична водоводна мрежа и водоводен приклучок заедно со придружните објекти и опремата за довод на вода од водозафатот до приклучокот на главниот водомер на корисникот на услугата.

Водоводната мрежа на корисникот на услугата е од главниот водомер со водомерната шахта и целокупната водоводна мрежа на корисникот на услугата.

Водоводен приклучок е водоводна цевка на уличната мрежа, односно од регионалниот водоснабдителен систем од водоводниот вентил (затворач) пред главниот водомер во водоводната шахта.

Водомерна шахта е објект на корисникот на услугата во која се монтира (поставува) главниот водомер на водоводниот приклучок.

#### Член 6

Снабдувањето со вода за пиење е дејност од јавен интерес.

#### Член 7

Давателот на услугата врши снабдување со вода за пиење со зафаќањето, обработка и дистрибуција на водата преку водоснабдителен систем до главниот водомер на корисникот на услугата. Давателот на услугата го врши управувањето и одржувањето на водоснабдителниот систем. Давателот на услугата утврдува надоместок за приклучување на корисникот на услугата на водоснабдителниот систем и висината на надоместокот зависно од големината на водоводниот приклучок, трошоците за приклучување, хидротехничките услови и друго, за која висина согласност дава основачот, односно Советот на општина Делчево.

#### Член 8

Давателот на услугата е должен;

1. На корисниците на услугата да обезбеди трајно и непрекинато снабдување со

здравствено исправна и чиста вода за пиење преку изградениот водоснабдителен систем;

2. По исклучок од ставот 1 на овој член ако дојде до нарушување или прекин во давањето на услугата во случај на оштетување на водоснабдителниот систем поради виша сила, поголеми хаварии и дефекти, во случај на недоволна периодична издашност на извориштата, во случај на здравствена неисправност на водата за пиење или во случај на прекин на снабдувањето со електрична енергија таму каде што давателот на услугата е зависен од истата, давателот на услугата е должен да ги информира корисниците на услугата за нарушувањата или прекилот во давањето на услугата, согласно со закон.

3. Давателот на услугата е должен да врши испитувања на здравствената исправност на водата за пиење и начин и постапка согласно со закон и прописите кои произлегуваат од него;

4. Да ги спроведува санитарно хигиенските мерки потребни за обезбедување на здравствено исправна вода за пиење согласно со закон и прописите кои произлегуваат од него;

5. Непрекинато да ги одржува во исправна состојба објектите и инсталациите на водоснабдителниот систем во општината;

6. Да ги проширува изворите, објектите и мрежата на водоснабдителниот систем со цел што повеќе корисници да се приклучуваат на истиот, во зависност од сопствените можности, односно можностите на општината и државата;

7. Да ги изведува работите за водоводен приклучок од водоводната цевка од уличната мрежа до водоводниот вентил (затварач) пред главниот водомер во водоводната шахта;

8. Во случаите кога корисниците на услугата не можат да се снабдат со вода за пиење непрекинато над 12 часа, давателот на услугата е должен да ги снабди корисниците на услугата со вода за пиење на начин утврден со Планот за вршење на дејноста во вонредни околности;

9. Давателот на услугата е должен да ги информира корисниците на услугата за начинот на снабдување од став 8 на овој член;

10. Давателот на услугата е должен да донесен План за начинот на вршење на дејноста во вонредни околности, согласно со стандардите и вредностите на квалитетот на водата и неопходното количество на вода за пиење одобрен од Советот на општина Делчево;

11. Давателот на услугата е должен на барање на инвеститорот пред добувањето на одобрение за градба на нов објект, реконструкција или доградба на постоечкиот објект да издаде потврда за постоење или непостоење на водоводна мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на водоводната мрежа;

12. Давателот на услугата е должен да обезбеди целосна документација а водоснабдителниот систем, заради воспоставување на подземен катастер;

13. Давателот на услугата е должен да го одржува во исправна и функционална состојба водоснабдителниот систем од денот на добивањето на решението за употреба;

14. Давателот на услугата е должен да го одржува и водоводниот приклучок на корисникот на услугата и тоа:

- водоводната инсталација до водомерната шахта вклучувајќи го и првиот вентил пред водомерот кај индивидуалните станбени објекти, односно до границата на имотот локацијата ако водомерната шахта е поставена на непрописно и непристапно место или е сместена во подрумски простории,

- водоводната инсталација до надворешниот ѕид од станбениот објект ако главниот водомер се наоѓа во објектот за колективни станбени згради,

- водоводната инсталација до водоводната шахта вклучувајќи го првиот вентил пред водомерот, ако водомерната шахта се наоѓа пред колективната станбена зграда;

15. Давателот на услугата е должен претходно да прибави одобрение за раскопување од Одделението за урбанизам на општина Делчево во случаите кога отстранувањето на дефектот бара раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина. Доколку дефектот на водоснабдителниот систем бара итно отстранување поради опасност од настанување на поголеми штети, раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина, давателот на услугата го врши без да прибави одобрение но за преземените мерки е должен писмено да го известува органот надлежен за издавање одобрение за градење.

По завршувањето на работите давателот на услугата е должен улицата, коловозот, јавната

или зелената површина да ги доведе во првобитна состојба;

16. Давателот на услугата е должен да ја надомести евентуалната штета на сопственикот или корисникот а земјиштето настаната со изведување на работите заради вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите од водоснабдителниот систем;

17. Давателот на услугата е должен изградбата, реконструкцијата или доградбата на водоснабдителниот систем да ја врши на начин и услвои определени со закон и со Програмата за уредување на градежното земјиште на општина Делчево.

18. Давателот на услугата е должен да ја определи цената за кубен метар потрошена вода за пиење и надоместокот за приклучување на корисникот на услугата на водоснабдителниот систем согласно одредбите за законот за снабдување со вода за пиење и одведување на отпадни води.

#### Член 9

Новите корисници на услугите може да бидат приклучени на постојниот јавен водовод до колку ги исполнуваат условите утврдени со важечките прописи и техничките нормативи со кои се обезбедува непречена испорака на квалитетна вода во договорената количина, проток, континуитет и безбедност на луѓето и објектите.

#### Член 10

Новите корисници на услугите ќе бидат приклучени на јавниот водовод само ако водоводната инсталација во нивните објекти е изградена според важечките прописи и техничките нормативи.

#### Член 11

Со водоприклучната согласност се определуваат условите и начинот на приклучување на корисниците на јавниот водовод, како и меѓусебните права и обврски помеѓу давателот и корисникот на услугите.

#### Член 12

Давателот на услугите е должен во рок од 8 дена сметано од денот на поднесувањето на барањето за приклучок да се произнесе по барањето за добивање на водорприклучна согласност.

#### Член 13

Чистењето, монтирањето и демонттирањето на водомерите се врши од овалстено лице на давателот на услуги. Корисникот на услугите е должен на овластеното лице да му овозможи непречено читање и демонттирање на водомерот ако за тоа постојат оправдани причини.

При оштетување на водоводната мрежа давателот на услугите е должен да ги преземе потребните мерки за отстранувањето на оштетувањето. Кога доаѓа до дефект на главната водоводна мрежа во колективните станбени објекти него го отстранува давателот на услугите, а трошоците за извршената работа солидарно ги поделува на сите корисници на водоводната линија и трошоците ги наплаќа преку сметката за потрошената вода.

#### Член 14

Во случај на предвидени прекини на водоснабдувањето, давателот на услугите е должен преку средствата за јавно информирање да ги известат корисниците на услугите за времетрањето на прекинувањето на водата за реонот каде таа ќе биде прекината пред истата да биде прекината.

#### Член 15

Корисникот на услугите е должен веднаш да го известат давателот на услугите за секаков дефект што ќе настане на водоводниот приклучок и водоводните шахти. По добивањето на известувањето давателот на услугите веднаш на најдоцна за 6 часа е должен да преземе мерки за отстранување на дефектот. Корисникот на услугите до колку не го пријави настанатиот дефект, должен е да ја надомести штетата.

#### Член 16

Користењето на водата од противпжарните и уличните хидранти е исклучиво



наменски.

До колку физичи и правни лица користат вода од противпожарните и уличните хидранти ненаменски, истите се исклучуваат од понатамошното користење на водата од хидрантите и ги снесуваат сите трошоци настанати за враќање во првобитна состојба

#### Член 17

Во колку корисникот на услугите, е во реон каде што не поминал јавниот водовод, можно е истиот да се приклучи со доградба на водоводната мрежа под следните услови:

-на терет на корисникот се направи проширување на јавната водоводна мрежа и на јавниот водоводен објект за обезбедување на вода шти ја бара корисникот.

#### Член 18

Услугите за користење на вода ,давателот на услугите може да ги откаже во следните случаи:

-ако местото каде што се наоѓа водомерот е нечисто,затрупано или е непристапно, а корисникот не ги отстрани недостатоците и по писмената опомена од овалстеното лице на давателот на услуги;

-ако корисникот на услугите без одобрение или знаење на давателот на услугите приклучи друг корисник;

-ако коирсникот на услугите самоволно се приклучи на јавната водоводна мрежа;

-ако корисникот на услугите не ја подмири сметката за потрошената вода за три месеци ,а по претходно добиена писмена опомена;

-ако противзаконито се приклучи пред водомер;

#### Член 19

Давателот на услугите единствено има право да ја отвори и затвори арматурата од двете страни на водомерот.

По исклучок корисникот на услугите може да ја затвори арматурара ако дојде до дефект или поголема поправка на внатрешната инсталација,а арматурата пред водомерот може да ја отвори само во случај на дефект на водомерот и за тоа веднаш или најкасно во рок од 24 часа да го извести давателот на услугите за настаниот дефект.

Ако корисникот смета дека водомерот е неисправен може да побара од дваталеот на услугите да изврши преглед на водомерот.

#### Член 20

Над и покрај водоводната шахта и приклучоците како што се затварачи,огрлици,улични хидранти и шахти,не е дозволено депонирање на било каков материјал кој ќе ја оневозможи нивната употреба.

До колку се случи тоа,давателот на услугите на сметка на корисникот ќе го одстрани депонираниот материјал.

#### Член 21

При одржување на јавната водоводна мрежа и приклучоци ако над нив веќе има изградено објект или поминува преку земјиште и дворно место на корисникот,давателот на услугите има право на непречена работа,а сопственикот на земјиштето или дворното место има право на надоместок на евентуална штета.

#### Член 22

До колку дојде до преместување на водоводната мрежа и прклучоци за спроведување на урбанистичкиот план,како и за доградба на подземни инсталации,сообраќајници и други објекти,трошоците ќе ги сноси инвеститорот на објектот кој го предизвикува преместувањето на водоводните линии.

#### Член 23

Корисниците на услугите се должни:

1.Пред добивање на одобрение за градење на нов објект,реконструкција или доградба на постоечкиот објект,инвеститорот е должен да прибави потврда да давателот на услугата за постоење или непостоењер на водоводна мрежа под објектот за кој се

однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на водоводната мрежа.;

2. При дефект на водоводната мрежа која поминува низ имот на физичко или правно лице, сопственикот, односно корисникот на имотот е должен да му овозможи на давателот на услугата непречено отстранување на дефектот;

3. Над и покрај водомерната шахта, во пречник од најмалку три метри, корисникот на услугата не смее да депонира каков било материјал со кој би се оневозможила нејзината употреба и користење;

4. Сопственикот или корисникот на земјиштето е должен да дозволи премин преку тоа земјиште заради вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите од водоснабдителниот систем;

5. Секој корисник на услуга е должен да има сопствен водомер како единствено мерно средство за определување на потрошувачката на вода на корисникот на услугата;

6. Корисникот на услугата е должен да овозможи пристап на овластен работник на давателот на услугата заради читање на водомерот и одржување на водоводниот приклучок;

7. Ако водомерот е неисправен, закочен, стопен и слично, корисникот на услугата е должен во рок од три дена од констатирањето на дефектот за тоа да го извести давателот на услугата.

8. Физичките и правни лица кои произведуваат и вршат промет со прехранбени производи и пијлоци, ако се лоцирани (поставени) на просторот опфатен со урбанистичкиот план на општината, во реоните каде што постои можност за користење на вода од водоснабдителниот систем, должни се да се приклучат и да ја користат водата од водоснабдителниот систем со кој управува давателот на услугата;

9. Корисникот на услугата е должен да се придржува на мерките за штедење на вода во време на рестрикција.

#### Член 24

Заради заштита и спречување на оштетување на водоснабдителниот систем се забранува:

- изградба на станбени и други објекти над водоводната мрежа;
- приклучување на водоводната мрежа без одобрение за приклучување
- поврзување на водоводната мрежа на корисникот на услугата кој користи вода од индивидуалните извори со водата од водоводниот приклучок;
- бесправно користење на вода пред водомер;
- самоволно демонтирање и монтирање на водомер и водоводни арматури без согласност на давателот на услугата;
- вршење изградба на објекти од водоснабдителен систем без одобрение за градење;
- користење на вода без исправно поставен водомер;
- намерно оштетување на јавната водоводна мрежа, и јавните украсни чешми;
- корисникот на услугата без одобрение да дозволи приклучувања на друг корисник од неговиот приклучок;
- депонирање на каков било материјал над и покрај водомерната шахта, во пречник од најмалку три метри со кој би се оневозможила нејзина употреба и користење.

## **2. Одведување и пречистување на отпадни води**

#### Член 25

Под одведување и пречистување на отпадни води се подразбира прифаќање на отпадните води од куќниот приклучок на дворната канализациона мрежа, одведување со уличната канализациона мрежа, пречистување и испуштање во реципиентот, како и чистење на септичките јами.

Одведување на урбани отпадни води е собирање на отпадни води од станбените, деловните, производните, административните и нив слични простори во агломератот, од приклучокот на дворната мрежа, одведување со улична канализациона мрежа, пречистување во пречистителни станици и испуштање на отпадни води во реципиентот.

Реципиент е секоја проточна или стоечка вода на површината на земјата во која се испуштаат урбаните отпадни и атмосферски води.

Урбани отпадни води се отпадни води од домаќинствата, индустриски отпадни води односно

мешавина од отпадни води од домаќинствата, индустриски отпадни води и атмосферски води.

Урбани води од домаќинствата се отпадни води од станбени населби и од сервисните капацитети, кои што главно потекнуваат од човечкиот метаболизам и од активностите во домаќинствата.

Индустриска отпадна вода е секоја отпадна вода што се исфрла од просториите кои се користат за извршување на индустриска или трговска дејност.

Канализационен систем е збир на хидротехнички објекти и тоа: колектори, магистрални канали, улична канализациона мрежа атмосферска канализациона мрежа, црпни станици, сифони и постројки за прочистување на урбани отпадни води.

Канализационен приклучок е спојот на канализационата мрежа на корисникот на услугата со уличната канализациона мрежа.

Ревизиони шахти се објекти кои се поставуваат на одредени растојанија на уличната канализациона мрежа и служат за контрола и користење на истата.

Приклучни (контролни) шахти се објекти кои се наоѓаат на канализациониот приклучок меѓу уличната канализациона мрежа и објектот на корисникот на услугата и служат за одржување на канализациониот приклучок на корисникот на услугата.

#### Член 26

Давател на услуга е јавно претпријатие основано од општината кое ги исполнува условите за вршење на дејноста одведување и пречистување на отпадни води.

Корисникот на услугата е правно или физичко лице сопственик на станбен, деловен, производствен, административен и на нив сличен објект, приклучен на канализационата мрежа.

#### Член 27

Давателот на услугата врши:

- одведување на урбани води во реципиентот со нивно собирање од корисниците на услугите преку канализационата мрежа, пречистување и испуштање во реципиентот;
- управување и одржување на канализациониот систем;
- ја утврдува висината на надоместокот за приклучување на корисникот на услугата во канализациониот систем по претходна согласност на Советот на општината;
- се грижи за исправното функционирање на целокупната канализационата мрежа, за која цел формира посебна единица за одржување;
- редовно врши прочистување на канализационата мрежа;
- врши поправка на оштетените делови од објектите на канализационата мрежа;
- дава стручни упатства за изведување на дел од канализацијата што ја вршат граѓаните;
- обезбедува дежурна служба за отстранување на дефектите и недостатоците за потребите на канализационата мрежа;
- дава одобрение за приклучок и го извршува самиот приклучок;
- пропишува технички услови за изведување на приклучок на објектите
- врши и други работи сврзани со управувањето и одржувањето на канализационата мрежа;

#### Член 28

Давателот на услугата е должен на корисниците на услугите да им обезбеди трајно и непрекинато одведување на урбаните отпадни води преку изградениот канализационен систем.

Давателот на услугата е должен изградбата, реконструкцијата или доградбата на канализациониот систем или дел од него да го врши на начин и услови определени со закон и Програмата за уредување на градежно земјиште на општината. На барање на корисникот на услугата (инвеститорот) пред добивање на одобрение за градба на нов објект, реконструкција или доградба на постоечки објект, давателот на услугата е должен да издаде потврда за постоење или непостоење на канализационата мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на канализационата мрежа;

Давателот на услугата е должен да обезбеди целосна документација на канализациониот систем, заради воспоставување на подземен катастер;

Давателот на услугата е должен да го одржува канализациониот систем од денот на добивањето на решението за употреба;

Давателот на услугата е должен претходно да прибави одобрение за раскопување од надлежен орган во случаите кога отстранувањето на дефектот на канализациониот систем бара раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина.

Доколку дефектот на канализациониот систем бара итно отстранување поради опасност од настанување на поголеми штети, раскопувањето на улица, коловоз, јавна или зелена површина, давателот на услугата го врши веднаш без да прибави одобрение за раскопување но за презмените мерки е должен писмено да го извести органот надлежен за издавање на одобрението.

По завршувањето на работите околу отстранувањето на дефектот на канализациониот систем давателот на услугата е должен улицата, коловозот, јавната и зелената површина да ги доведе во првобитна состојба.

Давателот на услугата е должен да ја надомести евентуалната штета на сопственикот или корисникот на земјиштето настаната со изведување на работи во врска со вршење на премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите од канализациониот систем.

#### Член 29

Корисникот на услугата (инвеститорот) пре добивање на одобрение за градење на нов објект, реконструкција или доградба на постоечкиот објект е должен да прибави потврда од даваталеот на услугата за постоење или непостоење на канализациона мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на канализационата мрежа. Корисникот на услугата е должен да ја одржува канализационата мрежа на корисникот на услугата на сопствена сметка.

Корисниците на услугата се должни веднаш да го известат давателот на услугата за оштетувањето или дефектот што ќе настане на канализационата мрежа на корисникот на услугата.

Корисниците на услугата кои вршат индустриска или туристичка дејност се должни да извршат потребно прочистување на начин утврден со закон пред да ги испуштат индустриските отпадни води во канализациониот систем.

Сопственикот или корисникот на земјиштето е должен да дозволи премин преку тоа земјиште заради вршење на премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите на канализациониот систем.

Секој сопственик на изграден или делумно изграден објект е должен да ја спои својата куќна канализација со уличната канализација истовремено кога уличната канализација ќе биде изградена.

#### Член 30

Давателот на услугата има право да го прекине одведувањето на урбаните отпадни води во следните случаи:

1. Во случај кога корисникот на услугата и по претходна писмена опомена не ја исполнува обврската за плаќање на надоместокот;

2. Ако продолжувањето на одведување на урбаните отпадни води би преставувало опасност за трети лица или за животната средина и природата;

3. Ако физичкото или правно лице бесправно е поврзано на канализациониот приклучок;

4. Ако корисникот на услугата на својот приклучок, дозволи приклучување. На друг корисник без одобрение и согласност на давателот на услугата.

5. Ако корисникот врши одведување на води со примеси на киселини, алкохоли и соли, води кои содржат бензин, нафта, разни масла и други хемикалии што разорно делуваат на каналските цевки и води со температури над 40 степени.

6. Ако корисникот врши одведување на води и предмети што развиваат токсични и експлозивни гасови.

7. Ако корисникот врши одведување на води и предмети причинители на заразни и паразитни заболувања и радиоактивно зрачење.

8. Ако корисникот врши одведување на отпадни води со предмети и примеси што можат да ја оштетат канализационата мрежа или го попречат правилното функционирање на мрежата.

9. Ако корисникот со одведувањето на отпадна вода врши одведување на губре, пепел,, коски, гипс, цемент, песок, крпи и други предмети што можат да ја оштетат или зачепат канализационата мрежа и го попречат нивното нормално функционирање.

10. Ако е донесено решение од надлежен инспекциски орган, и

11. Ако настане поголемо оштетување на канализационата мрежа во имотот на корисникот, а со цел да се отстрани оштетувањето и сопре поголемо оштетување.

Трошоците за прекинувањето и повторното приклучување од предходниот став паѓаат на товар на корисникот на услугата.

#### Член 31

Заради заштита и спречување на оштетување на канализациониот систем се забранува:

- изградба на станбени и други објекти над канализационата мрежа;
- приклучување на канализационата мрежа без одобрение за приклучување;
- испуштање на цврсти материји: песок, земја, цемент, вар, камења, дрва, пепел, трска, метал, стакло, пластични материји, катран и други слични материји со поголем вискозитет во канализациониот систем;
- урбани отпадни води од септички јами и отпад во канализациониот систем;
- испуштање на отпадни материји и води кои ги оштетуваат ѕидовите на канализациониот систем;
- испуштање на нафта и нафтени деривати, како и цврсти и течни запаливи и експлозивни материји во канализациониот систем;
- испуштање на отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води во системот на атмосферската канализација, односно испуштање на атмосферски води во канализациониот систем за отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води;
- испуштање на индустриски отпадни води во канализациониот систем без претходно извршено потребно пречистување;
- на било каков начин се врши оштетување на канализационата мрежа;
- испуштање на материји што развиваат токсични експлозивни гасови;
- испуштање на предмети и материји кои се причинители на заразни и паразитни заболувања и радиоактивно зрачење.

### **3. Одведување и испуштање на атмосферски води**

#### Член 32

Под одведување и испуштање на атмосферски води се подразбира прифаќање на атмосферските води од урбаните површини, одведување со канализационата атмосферска мрежа и испуштање во рецепиент.

Атмосферските води се сите површински води предизвикани од атмосферските врнежи кои преку сливниците се слеваат во атмосферската канализација.

Атмосферската канализација (мрежа) збир на хидротехнички објекти кои служат за прифаќање, одведување и испуштање во рецепиент на атмосферската вода од урбаните површини.

#### Член 33

Дејноста за вршење на одведувањето и испуштањето на атмосферските води општината може да го довери на јавното претпријатие за комунални дејности основано од општината или на друго правно или физичко лице кое ги исполнува условите за трајно и квалитетно вршење на оваа комунална дејност (во натамошниот текст: давател на услуга).

#### Член 34

Давателот на услугата врши:

- прифаќање, одведување и испуштање на атмосферските води од урбаните површини преку атмосферскиот канализационен систем до рецепиентот;
- управување и одржување на атмосферската канализациона мрежа.

#### Член 35

Давателот на услугата е должен:

- трајно и непрекинато да обезбеди одведување на атмосферските води од урбаните

површини преку изградената атмосферска канализациона мрежа;

- да се грижи за исправноста и функционирањето на целокупната атмосферска канализациона мрежа, а посебно да врши редовно пречистување и да врши поправка на оштетените придружни објекти на атмосферска канализациона мрежа;
- да е врши редовно чистење на коритата на отворените канали и водотеци во градежниот опфат на градот и населените места;
- во случај на поголеми врнежи од дожд или брзо топење на снегот да обезбеди дежурна служба за интервенција и итно санирање и отстранување на настанатите штети со цел да се обезбеди нормалното функционирање на атмосферска канализациона мрежа;
- да се врши редовна поправка на оштетените делови од атмосферска канализациона мрежа;
- да е обезбеди целосна документација на канализациониот систем за прифаќање на атмосферските води, заради воспоставување на подземен катастар;

#### Член 36

- Заради заштита и спречување на оштетување на атмосферска канализациона мрежа се забранува :
  - Испуштање на отпадни води од домаќинставата и индустриски отпадни води во системот на атмосферска канализација;
  - Испуштање на отпадни води од септички јами и друг отпад во системот на атмосферската канализација;
  - Испуштање на нафта и нафтени деривати, разни масла и слично како и цврсти и течни запаливи и експлозивни материи во системот на атмосферска канализациона мрежа;
  - Приклучување на фекалната канализација во атмосферската канализација и обратно;
  - Фрлање на било какви предмети и отпадоци во отворените канали и водотеци;
  - Оштетување на атмосферска канализациона мрежа и нејзините придружни објекти.

### 4. Јавен општински превоз

#### Член 37

Под јавен градски и приградски превоз се подразбира општински превоз на патници што како јавен превоз се врши на подрачјето на општина Делчево.

Општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Делчево можат да вршат превозници кои ќе добијат лиценца за вршење на таков превоз што ја издава градоначалникот на општината. Превозникот кој има лиценца за вршење на општински превоз на патници може да отпочне со вршење на превоз, откако ќе добие дозвола и ќе регистрира возен ред за определена линија. Општинскиот јавен превоз на патници на подрачјето на општина Делчево го уредува Советот на општината си посебна Одлука.

### 5. Собирање и транспортирање на комунален и други видови неопасен отпад

#### Член 38

Под собирање и транспортирање на комунален отпад се подразбира селектирање, собирање, транспортирање и обработка на комуналниот отпад од населението и индустријата, негова рециклажа и преработка, депонирање на уредени депонии, како и одржување на депониите.

Комунален отпад е отпадот што се создава во секојдневниот живот и работа во станбени, дворни, деловни и други простории и површини и тоа: куќни отпадоци од различни видови, отпадоци од храна, градинарски, овошни и други земјоделски култури, хартија, картонска амбалажа, крпи, разни дрвени, метални, стаклени, порцелански и гумени предмети и на нив слични нештетни отпадоци.

Комунален отпад е неопасниот отпад што се создава од физичките лица во домаќинставата. Комерцијален отпад е секој друг отпад создаден од правни и физички лица при вршење на комерцијални, индустриски, аналитички, услужни, административни и слични дејности, кои според својата природа или според својот состав е сличен на отпадот од домаќинствата.

Преработка на отпадот се операциите утврдени со Законот за управување со отпадот, кои имаат за цел да се искористат употребливите материи и состојки на отпадот, а

притоа ги опфаќаат постапките за повторно користење на отпадот, за рециклирање и користење на отпадот како извор на енергија, исклучувајќи го горењето на отпадот заради негово дефинитивно отстранување.

Отстранување на отпадот се операциите што обезбедуваат конечно решение за отпадот што не може повторно да биде употребен или преработен, а притоа не се загрозува животната средина, животот и здравјето на луѓето.

Рециклирање на отпадот е добивање супстанции од отпадот ( секундарни суровини) и нивно користење како замена за примарните суровини или користење на својствата на супстанциите содржани во отпадот за нивна првична намена или други намени, вклучувајќи го директното користење на енергијата на отпадот.

Собирање на отпадот е збир од организациони дејности коишто опфаќаат постапки со кои отпадот се подготвува за транспорт.

Складирање на отпадот е организирана дејност за складирање на создадениот отпад во објекти коишто ги исполнуваат пропишаните услови за таа намена за период пократок од три години, доколку складираниот отпад е наменет за третман и за преработка или за период пократок од една година, доколку отпадот е наменет за отстранување.

#### Член 39

Создавачите односно поседувачите на отпадот се должни да го селектираат истиот.

#### Член 40

Селектираниот отпад се остава на посебни места за собирање односно во посебни садови кои се поставуваат на јавните површини во оформени зелени острови за поставување на садовите за секој вид отпад.

Останатиот отпад од домаќинставата се става во вреќи или посебни садови за тој отпад и се остава на местата за собирање и селектирање на комуналниот отпад.

Правните и физичките лица се должни да го одделат опасниот дел содржан во комуналниот отпад и да го остават на местата за собирање на опасниот дел од комуналниот отпад определени од општината.

#### Член 41

На подрачјето на градот Делчево и населбите Габрово , Звезгор, Стамер, Град , Вирче и Тработивиште комуналниот отпад се собира и транспортира организирано.

Сопствениците на зградите, становите, и деловните простории, закупците и гругите корисници на станбените и деловните простории, закупците и другите корисници на станбените и деловните простории ( во натамошниот текст : создавачи и поседувачи на отпадот) имаат обврска задолжително да ги користат услугите за отстранување на комуналниот отпад на начин и под услови утврдени со оваа Одлука и другите прописи кои ги урдеуваат овие односи.

#### Член 42

Отпадот од дворните места се собира во посебни вреќи за отпад кои се оставаат пред влезовите на станбените , односно деловните објекти или во контејнерите за собирање на отпадот од домаќинставата или посебни садови.

Отпадот настанат од делови на расипани апарати од домаќинствата , кујнски прибор, санитарни уреди и слично се собира во соодветна картонска амбалажа, односно вреќи за отпад и се оставаат во посебни садови на истиот отпад кои се поставуваат на јавните површини на определени места.

Останатиот отпад од домаќинставата се собира во вреќи или во садови за тој отпад, поставени на определени места.

#### Член 43

Отпадот од домаќинствата треба да се собира во типизирани садови ( канти) со волумен од 0,12 м3.

Во кантите не смее да се става жар, врел пепел, течности, мртви животни и слично.

Кантите за собирање на отпадот од домаќинствата ги набавуваат на свој трошок создавачите на отпадот.

#### Член 44

Кантите за секое семејство, се ставаат на определени места и отпадот од нив се

подига во деновите и времето што ќе го одреди јавното претпријатие за комунални дејности или друго физичко лице или правно кое е овластено за вршење на дејноста собирање и транспортирање на отпадот.

Се забранува создавачите на отпад од индивидуалните згради, отпадот да го депонираат во контејнерите поставени кај колективните згради или институциите.

#### Член 45

Отпадот од колективните згради се собира во посебни садови за отпад-контејнери. Во контејнерите не смее да се става жар, врел пепел, течности, мртви животни и слично.

#### Член 46

Зградите од кои отпадот од домаќинствата се става во контејнери мораат да имаат одреден простор или место за сместување на садот за отпад и доволен број за да ги задоволи потребите на домаќинствата.

Бројот и видот на садовите за отпад за секоја поделна зграда го одредува јавното претпријатие за комунални дејности или правното и физичкото лице кое е овластено за собирање и транспортирање на отпадот.

#### Член 47

Садовите за отпадот од домаќинствата (контејнери од 1,1 м<sup>3</sup>), ги набавува правното или физичкото лице кое е овластено за собирање на отпадот на трошок на корисниците на услугата.

Собирачот на отпадот е должен да ги пере, дезинфицира и дезинсекцира контејнерите најмалку двапати годишно и да ги одржува во исправна состојба, а за кантите тоа да го врши корисникот.

Местата околу садовите за отпад мора да бидат во чиста и уредна состојба за кои се должни да се грижат собирачите на отпадот.

Доколку садот за собирање на отпад се оштети од страна на давателот на услугата, давателот на услугата е должен истата да ја надомести.

#### Член 48

Создавачите на отпад должни се отпадот да го остават во садовите за отпад така да не се растура и да не го валка просторот околу садот. Кантите и контејнерите за отпад мораат да бидат затворени.

Забрането е изнесување и вадење на отпад од кантите и контејнерите.

При ставањето на отпадот од домаќинствата создавачот на отпадот е должен волуменски да го намали отпадот.

Забрането е да се оневозможува пристап на возилото за отпад до местото на кое се наоѓаат садовите за отпад.

#### Член 49

Отпадот од домаќинствата организирано се подига најмалку двапати неделно.

Габаритниот отпад (делови од автомобили, бела техника, метална амбалажа, делови од мебел, душеци, дрвена амбалажа, пластични гајби, автомобилски гуми и слично) се изнесуваат секој понеделник во месецот.

Отпадот од туристичките места се изнесува согласно договорот за изнесување на отпад склучен со јавното комунално претпријатие.

#### Член 50

Собирачот на отпадот е должен при собирањето и транспортот на отпадот да внимава отпадот да не се растура, да не се крева прав, да не се оштетуваат садовите.

Ако при утовар и истовар во возилото дојде до растурање на отпадот, собирачот на отпадот е должен истиот веднаш да го исчисти, а садовите да ги врати на местото определено за нив и да ги затворат капаците на кантите и контејнерите.

#### Член 51

Депонија е објект наменет за отстранување на отпадот, со негово истурање на и под земја.

Депонирање е операција за отстранување на отпадот на депониите.

Јавното претпријатие за комунални дејности основано од страна на Советот на



општината управува и се грижи за уредување и одржување на депонијата за комунален отпад, а особено е должно:

- да го ограда просторот на депонијата и да обезбеди контролирано влегување и излегување на возилата при депонирање на отпадот;
- да обезбеди уреди и објекти за лична хигиена за работниците, и миење и дезинфекција на возилата;
- да го спречи ширењето на миризбата и нечистотијата;
- површините покриени со отпад да ги покрие со земја во слој најмалку од 30-50 сантиметри;
- да не дозволи палење оган и горење на отпадот во депонијата;
- да презема санитарно хигиенски и ветеринарни мерки за спречување и размножување на инсекти и глодари.

#### Член 52

Се забранува:

- 1.Фрлање, складирање и чување на комунален отпад надвор од контејнерите, кантите за отпад или специјалните вреќи за отпад;
- 2.Фрлање и складирање во контејнерите и кантите за отпад на отпадоци кои не се сметаат за комунален отпад;
- 3.Фрлање во контејнерите жар и други запаливи материјали, вода, киселина, моторни и разни други масла и други штетни и опасни материи;
- 4.Поставување и преместување на контејнерите и кантите за отпадоци надвор од за тоа определените локации;
- 5.Пребарување на отпад во корпите, кантите и контејнерите од страна на физички лица;
- 6.Палење на отпадот во кантите и контејнерите;
- 7.Собирањето и транспортирањето на отпадот да се врши со средства и со опрема која не е соодветна за вршење на дејноста;
- 8.Вршење на собирање и транспортирање на комунален отпад без поседување на дозвола;
- 9.Постапување со отпадот на начин кој доведува до нагредување на објектите и просторот во урбаните зони и во подрачјата надвор од истите;
- 10.Истурање и фрлање на отпад во канализационите и во другите инфраструктурни системи и објекти;

### **6.Депонирање на индустриски отпад и штетни материи**

#### Член 53

Индустриски неопасен отпад е отпадот што се создава при производствените процеси во индустријата и не содржи опасни карактеристики, а според својствата, составот и количеството се разликува од комуналниот отпад.

#### Член 54

Создавачите на индустрискиот и комерцијалниот отпад должни се да склучат посебен договор за собирање и транспортирање на отпадот со давателот на услугата на територијата на општина Делчево.

Со индустрискиот неопасен отпад се постапува во согласност со одредбите од Законот за управување со отпадот.

#### Член 55

Забрането е:

- предавање на индустрискиот отпад на правно или физичко лице кое не поседува дозвола за собирање и транспортирање на отпад согласно Законот за управување со отпадот;
- истурање или фрлање на индустрискиот отпад кој содржи штетни материи во водите, почвата, во садови кои не се предвидени за собирање на таков вид отпад, во канализационите и другите инфраструктурни системи и објекти;
- собирањето и транспортирањето на индустрискиот отпад да се врши со средства и со опрема која не е соодветна за вршење на дејноста;

## **7.Депонирање отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи на**

### **Член 56**

Под депонирање на отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи утврдени со Закон а кои немаат својство на комунален отпад се подразбира собирање, транспортирање и депонирање на овие отпадоци на уредени депонии, како и одржување на депониите.

### **Член 57**

Отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи се: градежен материјал, земја, шут, згура, вар, цемент, чакал, песок, кал, камења, тули, керамички отпадоци и слично.

Отпадоците од став 1 на овој член не смеат да се оставаат на јавните површини. Создавачите на отпадоците од став 1 на овој член се должни да го одстрануваат односно транспортираат истиот на посебно уредените депонии.

### **Член 58**

Со отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи се постапува во согласност со одредбите на Законот за управување со отпадот што се однесуваат за инертниот отпад.

Правните и физичките лица кои при изведувањето на градежните работи создаваат отпадоци кои немаат својство на комунален отпад, се должни сами да го собираат и да го транспортираат отпадот на местата определени од општината или истите да ги предадат на овластените правни и физички лица кои собираат и транспортираат отпад.

Правните и физичките лица кои при изведувањето на градежни работи создаваат отпадоци кои немаат својство на комунален отпад должни се да поседуваат доказ дека отпадоците што се создаваат со изведувањето на градежните работи го предале на начин утврден со став 2 на овој член.

### **Член 59**

Посебно уредените депонии, односно определените места ги одржува и со нив управува Јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината правно или физичко лице кое од страна на Општината е овластено за вршење на истата дејност на трошок на општината.

### **Член 60**

Забрането е отпадоците што се создаваат со изведувањето на градежни работи да се изнесуваат од своите дворни места до денот на превземањето од страна на правната или физичките лица кои се овластени за собирање и транспортирање на отпадот.

Се забранува транспортирањето на отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи да се врши со несоодветни транспортни возила што би предизвикало истурање на истиот на самите сообраќајни површини.

Забрането е оставање, односно истурање на отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи на јавните површини, неизградено градежно земјиште, во и покрај водните површини и слично.

## **8.Одржување на јавната чистота во градот и другите населби**

### **Член 61**

Одржување на јавната чистота е чистење (миење и метење) и одржување на јавни и сообраќајни површини и чистење на снегот во зимски услови.

Под јавни и сообраќајни површини во урбаните средини на подрачјето на општина Делчево се подразбираат:

- улици, тротоари, велосипедски патеки, плоштади, подвозници, надвозници, мостови, паркиралишта на кои не се наплатува надомест, скалила кои ги поврзуваат површините на јавен сообраќај;

- детски игралишта, отворени игралишта за мали спортови и јавни санитарни објекти;

- такси станици, автобуски станици, стојалишта и свртувалишта во градскиот, приградскиот и општинскиот превоз на патници, јавни телефонски говорници, отворени простори на јавни објекти, паркиралишта на кои не се наплаќа надомест, паркови, парк-шуми, улични тревници, пазари, магацини и складишта на отворен простор, спортско-рекреативни терени (стадиони, тениски игралишта, стрелишта и слично), отворени простори на хотелските, туристичките и спортско-рекреативни објекти, патишта, проточни и суви канали, речни брегови и корита во урбаните средини.

#### Член 62

Одржувањето на јавната чистота на јавните и сообраќајни површини од оваа Одлука го врши јавното претпријатие основано од општината или правно и физичко лице согласно со закон.

Сопствениците, односно корисниците на станови и станбени објекти, на објекти на правни и физички лица за вршење на дејност, земјиштето што им припаѓа за употреба на тие објекти, како и сопствениците, односно корисниците на неизградено градежно земјиште во урбаните средини, се должни да ја одржуваат чистотата на тие објекти.

#### Член 63

Јавните површини се користат во согласност со нивната намена.

Јавните површини треба да се одржуваат така да бидат уредени и чисти за да служат за целта за кои се наменети.

#### Член 64

Одржувањето на чистотата на јавните и сообраќајните површини се врши според годишна програма што ја изготвува давателот на услугата а ја донесува Советот на општина Делчево најдоцна до 31 декември за наредната година.

#### Член 65

Во оправдани случаи, поради зголемено загадување на јавните и сообраќајни површини, поради временски непогоди, реконструкции и слично, комуналниот инспектор може да определи чистење на јавните и сообраќајните површини и надвор од донесената Програма од претходниот член.

#### Член 66

За истовар, оставање или утовар на градежен материјал, подигање на скелиња и поправка на фасадите на станбените и деловните објекти како и за слични градежни работи може повремено да се користат јавните и сообраќајните површини или неизграденото градежно земјиште само со одобрение издадено од страна на одделението за урбанизам, заштита на животната средина и комунални дејности.

Во одобрението од претходниот став треба да се утврдат условите и начинот на истовар, утовар, или оставање на градежниот материјал и надместокот за користење на јавната или сообраќајната површина.

При извршувањето на работите од став 1 на овој член пред нивното започнување мора да се осигура проодноста на тротоарите и улиците, јавните и сообраќајните површини кои се зафаќаат мора да се оградат со ограда која треба прописно да се означат и осветли и материјалот што ќе се постави мора уредно да биде нареден и да не го спречува истечувањето на атмосферските води.

#### Член 67

Изведувачот на градежните работи мора да обезбеди земјата да не се растура по јавната површина при ископот на темели и слично.

Тротоарите и другите пешачки премини пред градилиштето треба да бидат обезбедени од страна на градителот со водорамни и вертикални заштитници.

По завршувањето на градежните работи или ако градежните работи од било кои причини бидат запрени на подолго време, изведувачот на градежните работи должен е да ги отстрани скелите и другиот градежен материјал од јавните површини и истите да ги доведе во првобитна состојба.

Ако јавната површина служи за утовар и истовар на растресит градежен материјал како песок, чакал и слично, на јавната површина може да се стави толку материјал колку што може да се користи или отстрани за еден ден.

#### Член 68

Покрај дрворедите не смее да се остава песок, чакал и друг градежен материјал.

#### Член 69

Изведувачот на градежните работи најкасно 24 часа по завршувањето на работите мора да го одстрани целиот градежен материјал и опремата и да го извести одделението за урбанизам, заштита на животната средина и комунални дејности на општина Делчево дека одобрената јавна површина веќе не му е потребна за користење.

#### Член 70

Во текот на извршувањето на градежните работи изведувачот е должен:

- да ја исчисти јавната површина околу градилиштето од секаков вид градежен и друг материјал, кал и слично кои се наоѓаат на јавната површина како последица од вршењето на неговата дејност;
- при рушење на градежни објекти изведувачот на работите е должен материјалот што се руши да го полива со вода заради спречување на ширње на прашината;
- сливниците на атмосферските води во близина на местото каде што се вршат градежните работи редовно да ги чисти;
- да го транспортира градежниот материјал до и од градилиштето на начин што нема да го спречува сообраќајот и слободното истекување на атмосферските води и да го спречи растурањето на материјалот по јавните површини.

#### Член 71

На јавните и сообраќајни површини забрането е:

- фрлање и оставање на хартија, опушоци, амбалажа, земја, песок, шут, отпадоци од градежен материјал и други отпадоци освен на местата определени за таа намена;
- запалување, уништување и закопување на комунален цврст и технолошки отпад;
- излевање и пуштање на отпадни води и други течности;
- уништување на огради, клупи, садови и корпи за отпадоци и слично;
- миење на автомобили и други превозни средства како и разни други машини;
- сечење, лепење и кршење на дрва и кршење јаглен;
- паркирање на возила надвор од определените места за таа цел, утовар и истовар од возилата, особено на места каде што се наоѓаат улични хидранти, шахти и сливници;
- колење на крупен и ситен добиток, живина и други животни;
- фрлање на пцовисани животни;
- перење на килими, теписи, постелнини и други материјали на јавните површини утврдени со закон, како и оставање на балконите и терасите на индивидуалните и колективните станбени објекти, деловни објекти и простории и објектите за јавна намена кои се лоцирани кон улицата;
- варење на ракија, приготвување зимници и слично;
- поправање или сервисирање на возила (замена на масло или технички поправки) и вршење на други занаетчиски поправки;
- мешање на бетон, малтер и други слични материјали, освен во посебни случаи за кои треба да се има одобрение од надлежниот орган на општината;
- исфрлање на отпад и други отпадоци од моторни возила;
- оставање на нерегистрирани хаварисани моторни возила, приколки и камп-приколки
- растурање на отпадоци од вреќи, контејнери и корпи;
- поставување контејнери за отпадоци, канти и слично надвор од определеното место за таа цел;
- цртање и пишување на разни цртежи, графики и текстови без одобрение од

надлежен орган на општината;

- вршење на физиолошки потреби надвор од објектите за таа намена;
- пишување на графити на фасадите од објектите, оградите и урбаната опрема;
- истекување на фекални води од фарми и депонирање и оставање на шталско

ѓубре.

## **9.Одржување и користење на паркови,зеленило,парк-шуми,водни и рекреативни површини**

### Член 72

Под одржување и користење на паркови,зеленило,парк-шуми,водни и рекреативни површини се подразбира подигање, одржување и користење на зелени површини,садење на ниска и висока вегетација и слично на подрачјето на општина Делчево.

### Член 7

Паркови се посебно уредени и озеленети површини во урбаните средини согласно усвоените урбанистички планови кои им служат на граѓаните за одмор и рекреација

Одржувањето и користењето на парковите е дејност што ја врши јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината.

Одржувањето,уредувањето и користењето на парковите се врши врз основа на годишна програма донесена од страна на Советот на општина Делчево, а на предлог на јавното претпријатие на кое му е доверено управување со парковите.

Јавното претпријатие е должно да ги одржува и уредува парковите согласно годишната програма донесена од страна на Советот на општина Делчево,а особено:

- да обезбеди чуварска служба;
- хортикултурно да ги уредува површините во просторот на парковите;
- редовно да ја одржува јавната чистота во парковите;
- редовно да ги одржува патеките и просторот наменет за шеталишта;
- да ги одржува во исправна состојба клупите за седење;
- редовно засадување,обработување и наводнување на зелените површини;
- да постави корпи за отпадоци и друга урбана опрема и нивно редовно одржување;
- редовно кастрење на ниските гранки заради безбедно шетање по парковите.

### Член 74

Под зеленило во смисла на оваа Одлука се подразбираат тревници, цветни и други насади,живи огради,грмушки,дрвја и дрвореди(во натамошниот текст:зелени површини).

Под јавни зелени површини во смисла на оваа Одлука се подразбираат зелени површини покрај улиците, плоштадите, културно-историските споменици, јавните паркиралишта,рекреативните површини,детските игралишта,спортските терени,гробништата и дворните места на јавните објекти на општината.

### Член 75

Одржувањето на зелените површини опфаќа:

- подигање,садење, одгледување и обновување на зелените површини;
- заштита на зелените површини од оштетување, болести и штетници;
- одржување и чистење на патеките на озеленетите површини и
- одржување на јавните зелени површини го врши јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината врз основа на годишна програма донесен од страна на Советот на општина Делчево.

Годишната програма треба да содржи: планирање , начинот и мерките за одржување на истите, видовите на зеленило, поставување и видот на урбата опрема и други работи на одржување, како и трошоците за извршување на овие работи и изворите на средства.

### Член 76

Парк-шума во смисла на оваа Одлука е подрачје со посебно природни карактеристики кое се одликува со своевиден панорамски изглед и особено природна убавина настаната на природен начин, односно тоа се делови од просторот кои со своите

географски особености и творбите на човекот се истакнуваат од другата околина и имаат излетничко , рекреативно, историско, естетско, културно или научно значење.

Парк-шума се прогласува со посебна Одлука од Советот на Општината. Одржувањето и управувањето со парк-шумите го врши јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината согласно со Закон.

Овластениот субјект на кого му е доверено правото да управува со парк- шумата е должен да презема соодветни мерки( шумски ред) со цел да се обезбеди подмладување и заштита на шумите од појава на пожари и ширење на штетни инсекти и растителни болести, од штетно дејство на ветерот, снегот и други елементарни непогоди и заштита на шумското земјиште за што донесува посебен правилник за кој согласност дава Советот на општината.

#### Член 77

Водно рекреативни површинисе определени простори на подрачјето на општината кои се користат од страна на граѓаните за одмор и рекреација во летниот период од годината( отворени базени за капење, крајбрежните делови на акумулационите езера и речни корита, оспособени за капење).

#### Член 78

Овластениот субјект кој ги уредува и одржува базените и езерата , е должен постојано во текот на сезоната за капење да ја контролира хемиската и бактериолошка исправост на водата и за тоа да ја известува јавноста.

#### Член 79

Одржувањето на водно- рекреативните површини во функционална состојба подразбира:

- од крајбрежниот појас на акумулацијата и реката да е отстранет наносот и нечистотијата;
- да се уредени пешачките патеки до реката и акумулацијата;
- на површините покрај базенот, односно реката да е обезбеден и уреден простор за одмор и рекреација;
- кабините и другите објекти да се во исправна состојба и да можат да се користат според намената и нивниот број да одговара на капацитетот;
- тушевите да се исправни и уредни;
- санитарните јазли да се исправни и нивниот број да одговара на капацитетот на базенот, односно езерото и реката;
- да се поставени корпи за отпадоци и да е регулирано нивното празнење;
- во текот на сезоната за капење да е организирана служба за спасување и за давање прва помош;
- да е обезбедена телефонска врска и
- да е обезбедена медицинска помош.

#### Член 80

За одржување на редот на просторот покрај базенот , односно реката се грижи овластениот субјект.

Начинот на работата и одржувањето на редот на базенот, односно реката поблиску се уредува со акт на овластениот субјект.

Одредбите на актот од ставот 2 на овој член се истакнуваат на видно место на просторот на базенот, односно реката, пред започнувањето и текот на сезоната, а корисниците се должни да го почитуваат.

#### Член 81

Под рекреативни површини на подрачјето на општината се подразбираат определени простори кои од страна на граѓаните се користат за одмор и рекреација( посебни подрачја од ридско- планинските предели, полските предели, месности околу манастири, историски споменици, крајбрежни терени покрај реките, акумулационите езера и слично).

Одржувањето и уредувањето на рекреативните површини Општината може да го

довери на јавното претпријатие за комунални дејности, здруженија на граѓани, спортско-рекреативни, еколошки, излетнички друштва и месни заедници.

#### Член 82

Сечење и копање на дрвја, грмушки и живи огради во зелените површини може да се врши заради нивно одржување, ако се суви, нападнати од штетни инсекти и растителни болести, ако пречат на подземните и надземните инсталации, кога се оштетени од елементарни непогоди, заради изградба на инвестициони објекти или поради реконструкција на зелените површини.

За сите дејствија и работи од претходниот став потребно е да се има одобрение од Комуналниот инспектор.

#### Член 83

Одобрението од претходниот став на овој член особено треба да содржи определувањето на рокот во кој треба работите да се завршат како и рокот во кој зелените површини треба да се доведат во првобитна положба.

Трошоците за извршување на сите работи се на товар на инвеститорот, односно изведувачот на работите.

#### Член 84

На зелените површини и на земјиштето на кое е предвидено да се уредува зелена површина, комуналната инфраструктура може да се монтира само подземно.

По исклучок, во парк- шума и на пошумени терени инсталациите од претходниот став може да се постават воздушно но под услов да не го попречуваат правилниот развиток на вегетацијата, да не го нарушуваат естетскиот изглед на зеленилото и да не го попречуваат нормалното користење на овие зелени површини.

#### Член 85

Во парковите, јавните зелени површини, парк- шумите, водно рекреативните површини забрането е:

- корнење, сечење и кастрење на дрвја, грмушки и жива ограда;
- било какво оштетување на зеленилото ( соголување и засекување на стеблата, газење и седење на тревниците, кинење на цвеќе, откорнување на цветни и тревни посеви и слично);
- Собирање на плодови и цветови од дрвјата;
- Копање и изнесување на земја, копање на канали, вршење на прекопи и слично;
- Фрлање и оставање на отпадоци надвор од местото определено за таа намена;
- Истоварување и оставање на стока, амбалажа, шут, градежен и огревен материјал и слично на и покрај зелените површини;
- Чување и пасење на добиток и живина;
- Закачување, ковање и поткопување на рекламни паноа, натписи и лепење на плакати на дрвјата;
- Уништување и оштетување објекти, уреди, инсталации, комунална опрема, рекламни паноа, натписи, знаци, патокази, соопштенија и слично;
- Минување, запирање, паркирење и оставање на било кој вид возило и нивно миење;
- Кршење, оштетување или уништување на корпите за отпадоци, на чешмите, канделабрите и на други уреди и објекти што им служат на зелените површини;
- Изведување на било какви други работи кои доведуваат до уништување на зелените површини;
- Пуштање на отпадни води, киселини, моторно масло и секаква друга материја што предизвикува загадување;
- Истоварување, оставање и складирање на разен материјал( огревно дрво, јаглен, отпадно дрво, железо, лим и слично);
- Фрлање на отпадоци и други предмети во базените и фонтаните;
- Газење по затревените површини во парковите;
- Косење на тревата по парковите и другите зелени површини без одобрение;
- Кубење и кинење на цвеќе;
- Палење на огнови во парковите и парк-шумите;
- Поставување на разни предмети на стеблата и гранките( светилки, носачи на

жичани водови, ормарчиња, скали и слично);

#### Член 86

Забрането е засадување на било какви едно и повеќе годишни растенија (цвеќиња, високостеблести родни, листопадни и зимзелени дрвја) на тротоарите или други јавни површини.

#### Член 87

Сите сопственици или корисници на растенија се должни редовно да вршат поткастрување на гранки од дрваја и други растенија кои надвиснуваат над јавните површини.

Доколку и по писмена опомена од страна на комунален инспектор или редар не постапат по ставот еден од овој член, истото ќе го изврши јавното комунално претпријатие или друго овластено физичко или правно лице на трошок на сопственикот-корисникот на растението.

#### Член 88

Во дворните површини на индивидуалните и колективни згради не е дозволено засадување на високостеблести дрвја од видот топола и орев.

### **10. Одржување на улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти од локално значење**

#### Член 89

Под одржување на улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти од локално значење во смисла на оваа Одлука се подразбира редовно одржување на вертикалната и хоризонталната сигнализација и другите инфраструктурни објекти на локалните патишта и улици на подрачјето на општината (семафори, сообраќајни знаци, патокази, оградите на мостовите надвозниците и слично) како и зимско одржување на локалните патишта и улици.

#### Член 90

Работи за редовно одржување на локалните патишта и улици се:

- поправка на коловозот и трупот на патот;
- чистење на коловозот, уредување на банкини, заштита на косини, усеци и засеци, чистење и уредување на одводите на патот, патни канавки, сливници, поправка на потпорни и обложни зидови и други објекти на патот;
- работи на одржување на електрични инсталации- замена на дотраени светилки на раскрсници и друго осветлување на патот;
- одржување на прегледност на локалните патишта и улици особено на места на вкрстување;
- косење на трева, уредување и одржување на зелени површини и насади во патниот појас;
- чистење снег и мраз од коловозот, посипување на коловозот со сол или абразивни средства во осојничките места, мостовите, делниците со поголеми наклони на патот, како и на други места во случај на појава на мраз на коловозот; чистење, поставување, замена и поправка на хоризонталната и вертикалната сигнализација на патот, на огради и заштитна мрежа и друга опрема на патот.

За работите во врска со редовното одржување на локалните патишта и улици Одделението за урбанизам, заштита на животната средина и комунални работи изготвува Годишна програма која ја одобрува Советот на општината.

#### Член 91

Заради заштита на локалните патишта и улици забрането е:

- заземање земјиште од локалниот пат и улица,
- спречување на истекување на атмосферските води, како и менување на природниот тек на водите;
- пасење на стока, косење на трева, оштетување и сечење на дрвјата покрај патот, како и оштетување и однесување на материјалите наменети за одржување на локалните



патишта и улици;

- спуштање на дрвја и други материјали по косините на патот;
- влечење на греди, трупци, плугови, камени блокови и железни шипки и други слични предмети;
- кочење на запрежни возила со блокирање на тркалата;
- свртување на работни машини други уреди при обработка на земјата;
- градење на поила за стока и пуштање на стока во заштитниот појас;
- фрлање на шут, отпадоци, смет или други материјали на коловозот, банкината, патниот појас или во одводните канали, спречување на истекување на водата по патот или одводните канали;
- нанесување кал од пристапните патишта на патот со современ коловоз;
- приклучување или исклучување на возила од патот надвор од уредените места определени за тоа;
- движење на возила по пешачка патека( тротоар или банкина на патот);
- поставување светлосни направи покрај патот кои му пречат на сообраќајот;
- терање на стока надвор од местата определени за премин преку патот;
- попречување користење на патот или улицата, прекопување на коловозот, оставање материјал на коловозот или неовластено поставување разни пречки;
- уништување сообраќајни знаци, патокази, семафорски уреди и друга опрема која е во функција на локалните патишта и улици;
- отварање и отстранување на поклопците( капаците) на уличните шахти и решетки;
- вршење на други работи со кои може да се оштети патот или да се попречува и загрозува сообраќајот на патот.

#### Член 92

Зимското одржување на локалните патишта и улици опфаќа редовно чистење на снегот од коловозот, паркиралиштата и тротоарите и фрлање на сол во услови на голомразица.

#### Член 93

Снегот од јавните сообраќајни површини се отстранува – чисти кога ќе наврне до 10 сантиметри висина, а ако врнежите се непрекидни тој се отстранува повеќе пати.

Ледот од јавните сообраќајни површини се отстранува по создавањето.

Начинот , нормативите и другите услови за отстранување на снегот и ледот се утврдува со Програма донесена од Советот на општината.

Снегот и ледот од покривите покрај јавните сообраќајни површини се отстранува кога постои можност да се одронат и да ја загрозат сигурноста на сообраќајот.

#### Член 94

Физичките или правните лица кои ја извршуваат Програмата за отстранување на снегот и ледот се должни, секојдневно да го извесуваат Одделението за урбанизам , заштита на животната средина и комунални работи за состојбата на јавните сообраќајни површини и за мерките што се превземени за извршување на програмата.

#### Член 95

За отстранување на снегот и ледот од јавните паркиралишта, пазарите на мало, спортските објекти и слични простори се грижат правните или физичките лица кои управуваат со тие површини, односно кои обавуваат деловна дејност.

#### Член 96

За отстранување на ледот и снегот од тротоарите пред зградите на деловните простории одговорни се сопствениците на зградите, односно сопствениците и корисниците на становите и деловните простории.

#### Член 97

Јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината должно е за одржување на улиците и тротоарите во зимски услови и тоа чистење на снегот од тротоарите и плоштадите , правање пешачки патеки, а по потреба машински и рачно

посипување на сол во соработка со Одделението за урбанизам , заштита на животната средина и комунални работи.

## **11. Одржување на гробови, гробишта и давање погребални услуги**

### Член 98

Гробишта во смисла на оваа Одлука , се земјишта кои служат за закоп на умрените, каки и земјишта на кои постојат видливи знаци за закопување на умрените.

### Член 99

Гробиштата се изградуваат, уредуваат и одржуваат во согласност со урбанистичките и санитарните прописи. Одржувањето на гробиштата е тековно и инвестиционо одржување на комуналната инфраструктура и придружните објекти на гробиштата што подразбира изведување на работи заради зачувување на основните батрања на објектот во текот на неговата употреба.

Гробна такса (гробарина ) е надомест за одржување на гробиштата.

Во местата во кои живеат припадници на разни вероисповести, на гробиштата се определува дел за секоја вероисповест или посебни гробишта.

### Член 100

Закопот на умрените се врши само на гробиштата. На гробиштата се закопуваат умрени лица кои во часот на смртта имале живеалиште или престој на подрачјето на општината и поранешни граѓани на општина Делчево.

### Член 101

На гробиштата, освен гробовите, гробниците, надгробните споменици и надгробни знаци, можат да се градат само објекти за санитарна и техничка служба на гробиштата, мртвечница за чување на умрените до закопот и други објекти во функционална намена на гробиштата.

### Член 102

На гробиштата може да се одржуваат само собири кои се во врска со погребот или со вообочаените помени.

### Член 103

Со гробиштата управува Управител на гробиштата кој врши работи на изградба, реконструкција, управување и одржување на гробиштата.

Управител на гробишта е Јавно комунално претпријатие основано од општината на кое од страна на Советот на општина Делчево е доверено правото за вршење на таа дејност.

Давателот на услугата донесува план за уредување , одржување и користење на гробиштата, го обезбедува закопот на посмртните останки на починатиот и води евиденција на гробните места.

### Член 104

За уредување и одржување на гробиштата се грижи давателот на услугите, а за уредување на поедините гробови се грижат корисниците на услугите.

На гробиштата или во нејзина непосредна близина мора да се определи простор за оставање на ѓубре, остатоци од венци и цвеќиња како и останатите отпадоци.

### Член 105

Давателот на услугите кој управува со гробиштата се грижи за:

- обезбедување на потребните санитарно технички објекти во гробиштата на погодно место, како што се чешми, клозети и друго;
- проодноста и исправноста на патеките;
- одржување на зеленилото;
- чистење на гробиштата и слично.

### Член 106

Вршењето на верските обреди на гробиштата е слободно секој ден.

Граѓаните и лицата корисници на земјиштето на гробиштата се должни да се придржуваат на редот за одржување на гробиштата и да се однесуваат онака како што одговара на местото и должното почитување кон починатите.

#### Член 107

На гробиштата не се дозволува: викање и на друг начин нарушување на мирот на гробиштата, носење на кучиња и други животни, пасење на стока, неовластено косење на трева, оштетување на гробовите, надгробните споменици и знаци, клупите и останатите објекти, оштетување на оградата на гробиштата, собирање на прехранбени и други производи од гробовите оставени од блиските на починатите, поставување на непристојни натписи или било какви реклами.

Забранети се натписи со кои се навредува било која националност и верска припадност или со кој се навредува почитувањето на починатиот.

#### Член 108

Давателот на услугите, со претходно добиена согласност на подрачната единица на Министерството за здравство може да одобри екскумација на гробовите по барање на заинтересираното лице или по барање на надлежен орган.

#### Член 109

Давателот на услугите води евиденција за :

-Сите видови на гробови;

- починатите лица закопани во гробиштата;

Ископаните лица што биле закопани на гробиштата, а покасно се пренесени на групи гробишта;

Именик на закопаните лица со ознака на местото на кое се закопани.

#### Член 110

Оператор на погребални услуги е физичко или правно лице кое врши работа на преземање на умреното лице од местото каде што починало, превезување до мртвечница, чување, опремување и превоз на умреното лице. До местото на погреб, погребување или кремирање.Преносот на посмртните останки на починатиот го врши давателот на услугата со мртвечка кола, а во населените места на вообичаен начин.

Чување на покојникот до закопот се врши во градската капела доколку таква има изградено.

Преносот на покојникот до градската капела се врши со мртвечка кола.

Прифаќањето на покојникот во капелата се врши во секое време во текот на 24 часа.

Работното време на градската капела е од 6,00 до 20,00 часот во летниот период и од 8,00 до 15,00 часот во зимскиот период.

Во градската капела ќе функционира дежурна екипа во текот на 24 часа.

Дозволено е седење во градската капела, односно во просторијата на изложување на покојникот само два часа пред време на закопот.

Посмртните останки на лица умрени од акутни заразни болести може да се внесат во градската капела само со лимен сандак и отварање не е дозволено.

## **12. Одржување на јавно осветлување**

#### Член 111

Под одржување на јавно осветлување се подразбира одржувањето на уличното осветлување во исправна состојба и тоа одржување на објектите и инсталациите, редовна замена на светлечките тела ( сијалици и арматури) , чистење и боење на електричните столбови.

#### Член 112

Јавните сообраќајни површини, пешачките и другите главни патишта на јавните зелени површини мораат да имаат јавно осветлување. Светлосните тела мораат да бидат функционални и естетски обликувани.

Јавното осветлување мора редовно да се одржува во состојба на функционална способност.

Јавното осветлување, по правило, мора да свети преку целиот ноќен период.

#### Член 113

За одржување на јавното осветлување Советот на општина Делчево донесува годишна програма за одржување на јавното осветлување на општината во која е утврдена динамиката и обемот на одржувањето, како и потребните средства за одржување на јавното осветлување и потрошувачката на електрична енергија за јавното осветлување, прибраната такса од корисниците и бројот на истите.

#### Член 114

Одделението за одржување на градежното земјиште и заштита на животната средина на општина Делчево се грижи за спроведување на реализацијата на годишната програма за одржување на јавното осветлување.

#### Член 115

Заради исправно и целосно функционирање на одржување на јавното осветлување забрането е:

- оштетување и уништување на светлосните тела и светлосните столбови;
- поставување огласи, известување, реклами и слично, освен исклучиво со одобрение на Одделението за урбанизам на општина Делчево.

### **13. Одржување и користење на јавен простор за паркирање**

#### Член 116

Под одржување и користење на јавниот простор за паркирање се подразбира одржување на просторот за паркирање и објектите во него и давањето на соодветни услуги како и и утврдувањето на начинот на неговото користење.

Јавните паркиралишта мора да се одржуваат чисти и уредни.

На јавните паркиралишта забрането е да се врши било каква трговска дејност, да се врши утовар и истовар на стока и други работи што не се во согласност со намената на јавниот простор за паркирање.

### **14. Одржување и користење на пазари**

#### Член 117

Под одржување и користење на пазари се подразбира одржување на комуналните објекти, односно просторот на објектите изградени за давање услуги на трговија.

Трговија на мало е продавање на стоки на крајните потрошувачи.

Како трговија на стоки на крајните потрошувачи се смета трговијата на стоки за лична потрошувачка и трговија на стоки за потребите на домаќинствата.

#### Член 118

Одржувањето и користењето на пазарите го врши јавното претпријатие за комунални дејности основано од општината или правно и физичко лице овластени од страна на општината ( во натамошниот текст: даватели на услуга).

Давателот на услугата е должен пазарите секојдневно да ги чисти и одржува уредно и во хигиенска состојба и во зимскиот период да го чисти снегот и мразот.

Давателите на услуга се должни најмалку еднаш неделно да вршат детално миење на зелените пазари.

#### Член 119

На пазарите мора да има доволен број типизирани контејнери за отпад од 1,1 м3 поставени на соодветни места.

#### Член 120

На зелените пазари се врши трговија на големо и мало на земјоделски стоки под услови пропишани со закон и друг пропис.

На посебно организирани делови на зелените пазари може да се врши трговија на големо и мало и на други стоки под услови пропишани со закон и друг пропис.

#### Член 121

Давателот на услуга е должен да утврди и истакне пазарен ред и да се придружува на пазарниот ред и работното време со тоа што го контролира дотурот на стока на пазарот и истиот да не претставува пречка за крајните потрошувачи.

Пазарните површини треба да бидат изградени со асфалт или бетонска подлога, со рамна или мазна површина, погодни за чистење и миеење, со доволен број сливници, исправна канализациона мрежа со доволно количество на здрава и исправна вода за пиење и санитарен јазол, односно посебни клозети за машки и женски пол. Производителите што се продаваат на земјоделски пазари мора да бидат сместени на хигиенски тезги.

#### Член 122

На сточните пазари може да се изложи за промет само жив крупен и ситен добиток, како и перјаста живина, а на зелените пазари само земјоделски производи.

### **15. Вршење на оџачарски услуги**

#### Член 123

Под вршење на оџачарски услуги се подразбира чистење и контрола на објектите за спроведување на чад и опремата за греење.

Заради организирано и навремено вршење на оџачарски услуги на подрачјето на општина Делчево во рамките на јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината може да се формира посебна служба за вршење на оџачарски услуги.

#### Член 124

Корисници на услугата во комуналната дејност од членот 123 на оваа Одлука се сите правни и физички кои имаат во сопственост или користат станбени или деловни простори на територијата на општина Делчево.

#### Член 125

Корисници на услугата се должни да извршат чистење на оџаците најмалку еднаш годишно доколку истите ги користат во грејната сезона. Чистењето на оџаците вообичаено се врши пред почетокот на грејната сезоната и тоа во месеците Септември и Октомври.

#### Член 126

На барање на корисникот на услугата, давателот на услугата е должен да изврши чистење на оџаците и претходно писмено ги известува за денот и часот кога ќе се чистат оџаците.

Станарите на колективните станбени згради се должни на лицето кое врши оџачарски услуги непречено да му овозможат чистење на оџаците ако за истото бидат писмено известени од страна на давателот на услугата и тоа во рок од 5 дена пред отпочнување на чистењето.

#### Член 127

Висината на цената и начинот на плаќањето се утврдува по предлог на давателот на услугата.

### **16. Одржување на комунални уреди**

#### Член 128

Под одржување на комунални уреди се подразбира одржување во функционална состојба на градски часовници, чешми фонтани и други комунални уреди и опрема.

#### Член 129

На плоштадите и поголемите раскрсници можат да се поставуваат јавни часовници кои мораат да бидат исправни.

#### Член 130

Јавните клозети можат да се градат на плоштади, пазари, во паркови и слични места кои мораат да бидат опремени со соодветна опрема, да бидат уредни, исправни и да ги

исполнуваат техничките и санитарните услови согласно законските и другите прописи.

#### Член 131

За уредување и одржување на комуналните уреди и објекти како што се јавните клозети, фонтани, водоскоци, чешми и други слични украсни комунални уреди ќе се грижи јавното претпријатие за комунални работи основано од општината.

#### Член 132

Јавните телефонски говорници можат да се постават на места каде што граѓаните се собираат или задржуваат, како што се плоштади, пазаришта, стоковни куќи, болници, автобуски станици и слични места.

Јавните телефонски говорници и поштенски сандачиња ги поставува и одржува правното лице кое ја обавува дејноста на поштенските услуги и телекомуникацијата.

#### Член 133

Заради функционалноста на намената на комуналните уреди забрането е:

1. Миеење и перење на јавните чешми, фонтани;
2. Напојување на животни на јавните чешми, фонтани и водоскоци;
3. Кршење на уредите и опремата;
4. Пишување на натписи или цртање на истите;
5. Фрлање и оставање на комунален отпад на истите;
6. Загадување на водата во фонтаните;
7. Поливање со било какви течности на комуналните уреди.

### **17. Отстранување и чување на непрописно паркирани и хаварисани возила**

#### Член 134

Под отстранување и чување на непрописно паркирани и хаварисани возила во смисол на оваа Одлука се подразбира начинот и постапката за отстранување на оштетени, неисправни, неправилно или непрописно паркирани возила од јавните сообраќајни површини на општина Делчево.

#### Член 135

Хаварисани, односно оштетени возила се оние возила кои поради настаната хаварија или дотраеност не се во состојба да се движат со силата на сопствениот мотор.

#### Член 136

Под отстранување и чување на возила во смисла на оваа Одлука се подразбира подигање и транспортирање на возилата со специјални возила и нивно времено сместување во специјално обезбеден простор за нивно чување.

#### Член 137

Отстранувањето на возилата од јавните сообраќајни површини го врши овластениот субјект определен од страна на општината а по налог на овластено лице.

#### Член 138

За отстранување на хаварисаните возила комуналниот инспектор на сопственикот, односно на носителот на правото на користење на возилото ќе му издаде решение со кое ќе му наложи отстранување на возилото во рок од 3 дена од денот на врачувањето на решението.

Доколку сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото не го отстрани сам возилото во рокот утврден во претходниот став на овој член надлежните инспекциски органи изготвуваат записник и издаваат наредба за отстранување на возилото до овластениот субјект за отстранување.

Во записникот трба да се содржат најмалку следните податоци:

-тип,марка и регистарски број на возилото;

-состојба на возилото;

-кус опис на оштетувањето доколку возилото е оштетено.

Овластениот субјект по издадената наредба од страна на овластените службени лица е должен веднаш да отпочне со отстранување на возилото во присуство на овластените службени лица.

#### Член 139

Овластеното правно лице е должно отстранетите возила да ги смести на посебно обезбеден простор наменет за нивно паркирање и да ги чува до нивното предавање на сопственикот односно на носителот на правото на користење на возилото. Чувањето на возилото не може да трае подолго од 30 дена.

Просторот го определува овластениот субјект по претходна согласност од страна на општина Делчево.

#### Член 140

При примопредавањето на отстранетото возило,сопственикот односно носителот на правото на користење на возилото е должен да приложи доказ за сопственост на возилото и својот идентитет.

Примопредавањето од претходниот став се врши на посебно обезбедениот простор за чување.

По исклучок примопредавањето на возилото што се отстранува може да се изврши и на самото место од каде се отстранува, додека возилото не е поставено на платформата на специјалното возило.

#### Член 141

Примопредавањето на отстранетото возило се врши по наплатата на трошоците за отстранување, односно со приложен документ за наплатени трошоци.

#### Член 142

Трошоците, односно висината на надоместокот за отстранување и чување на непрописно паркираните возила ги утврдува Советот на општината со посебна Одлука.

Трошоците за отстранување и чување на хаварисаните возила се утврдуваат со посебен договор склучен помеѓу овластениот субјект и општината.

### **18. Ерадикација на животни скитници**

#### Член 143

Под ерадикација на животни скитници во смисол на оваа Одлука се подразбира хумано решавање на проблемот со животните-скитници и тоа: собирање, привремено згрижување, стерилизирање, вакцинирање и еутаназија на болните кучиња и мачки скитници со цел за зачувување на здравјето на населението и отстранување на изворите на заразните заболувања, како и смалување на можноста од нивно пренесување, спречување на евентуални економски штети и унапредување на хигиенските услови за живот.

#### Член 144

Решавањето на проблемот на животните скитници општина Делчево може да го довери на јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината или на друго правно или физичко лице кое ги исполнува условите согласно законските прописи.

#### Член 145

Советот на општина Делчево донесува годишна програма за решавање на проблемот на животните скитници која меѓу другото содржи реална проценка на бројот на кучињата и мачки скитници што треба да се третираат во тековната година, условите и организацијата на извршувањето на предвидените работи и средствата за реализирање на програмата.

### **19. Украсување на населените места**

#### Член 146

Под украсување на градското подрачје и на населените места на подрачјето на општина Делчево се подразбира уредување на надворешните делови на зградите, излозите, поставувањето на рекламите, натписи и оградите, јавното осветлување во посебни прилики на свечености и празници, комуналните објекти и комуналната опрема и уредување на другите површини во склоп на поставувањето објекти и слично.

#### Член 147

Забрането е уништување на фасадите на зградите по нив да се испишуваат пораки, известувања, да се пишуваат графити, или на друг начин да се валкаат или нагрдуваат.

На прозорците, балконите, оградите и на други слични делови на зградата по правило се држи цвеќе и украсни билки.

#### Член 148

Оградите покрај јавните површини мораат да бидат изработени така да се вклопуваат на околината, по правило од украсна жива ограда, и не смеат да бидат изведени со бодиликава жица, колци и слично.

Правните и физичките лица се должни оградите покрај јавните површини кои ги користат да ги држат уредни, да не пречат на видливоста на сообраќајниците и да не претставуваат опасност за минувачите.

Оградите од украсно зеленило (жива ограда) покрај јавните сообраќајни површини мораат редовно да се одржуваат и најмалку два пати годишно да се режат, така да не се протегаат преку регулационата линија на јавната сообраќајна површина и да не сметаат на сообраќајот и пешаците.

Дрвјата и гранките кои се надвиснати над оградите, редовно да се кројат за да не пречат на видливоста на сообраќајот и на тротоарскиот дел за пешаците.

#### Член 149

Дворовите, градините и другите слични површини пред зградите и неизграденото градежно земјиште покрај јавните површини, сопственикот, односно корисниците мораат да ги одржуваат уредно и на нив по правило да засадат цвеќе или украсни билки.

#### Член 150

Излозите на продавниците и другите деловни објекти мораат да бидат естетско уредени во склоп на самиот објект и околината на која се наоѓаат. Сопствениците на истите се должни редовно да ги одржуваат, а ноќе задолжително светлата да бидат вклучени.

Аранжрањето на излозите по правило треба да е соодветно изложување на стоките за кои е и наменет објектот.

Разните натписи, рекалми, соопштенија, и слично кои се поставуваат на самите излози потребно е да бидат естетско обликувани.

#### Член 151

За време на новогодишните и божиќните празници потребно е излозите на продавниците и другите деловни објекти од страна на сопствениците или корисниците да бидат свечено украсени.

За време на новогодишните и божиќните празници и во посебни прилики на свечености, плоштадите и потесниот реон на централното градско подрачје потребно е да бидат свечено украсени и јавното осветлување да биде дополнето со свечено украсни светлосни елементи.

## **20. Одржување на јавни санитарни јазли**

#### Член 152

Јавните санитарни јазли ги одржува јавното препријатие за комунални дејности основано од Општината или друго правни или физичко лице овалстено од страна на Општината.

Јавните санитарни јазли мораат да бидат опремени со соодветна санитарна опрема и субјектите од став 1 на овој член должни се истите да ги одржуваат во чиста и исправна



состојба,редовно да ги одржуваат и дезинфицираат.

#### Член 153

Јавните санитарни јазли мораат да бидат изградени според пропишаните санитарно-хигиенски услови,односно да се изградени од тврд материјал,поврзани со канализација и водовод.

#### Член 154

За користење на јавните санитарни јазли може да се наплатува соодветен надоместок што ќе го определи давателот на услугата.

#### Член 155

Забрането е оштетување на санитарната и друга опрема во јавните санитарни јазли.

### **21. Аерозапрашување,дезинфекција,дезинсекција и дератизација.**

#### Член 156

Со Аерозапрашување(аеросолна дезинсекција) се уништуваат штетни инсекти(муви,комарци и слично)

Со дезинсекција се уништуваат инсекти,кои не можат да се уништат со аерозапрашување.

Со дезинфекција се уништуваат штетни бактерии во комунални објекти(јавни водни површини).

Со дератизација се уништуваат глувци и стаорци.

#### Член 157

Целта на аерозапрашувањето,дезинфекцијата,дератизацијата и дезинсекцијата е зачувување на здравјето на граѓаните ,отстранување на изворите на заразни заболувања и намалување на можностите за пренесување на зарази.

#### Член 158

Советот на општина Делчево донесува годишна програма за аерозапрашување,дезинфекција,дезинсекција и дератизација.

Програмата од претходниот став на овој член го содржи начинот на вршење на аерозапрашување,дезинфекција,дезинсекција и дератизација,периодот на вршење на овие активности и потребните средства, како и изворите на финансиски средства.

#### Член 159

Вршењето на аерозапрашување,дезинфекција,дезинсекција и дератизација општина Делчево може да го довери на овалстен субјект специјализиран за вршење на истите дејности.

Општината навремено преку средствата за јавно информирање е должна да ја извести јавноста за времето и начинот на спроведување на аерозапрашување,дезинфекција,дезинсекција и дератизација и за мерките за заштита што треба да ги преземат граѓаните.

### **22.Отстранување и чување на ситна и крупна стока,живина и пчелни семејства во урбани средини**

#### Член 160

На подрачјето на град Делчево,во границите на градежниот опфат, односно каде има изградено комунална инфраструктура, се забранува чување на секаков вид на ситна и крупна стока, перјата живина и пчелни семејства.Заради безбедноста на граѓаните пчелните семејства не смеат да се постават на помалку од 500 метри оддалеченост од градежниот опфат.

Во населените места на подрачјето на општината може да се чува добиток,пчелни семејства и перната живина на начин пропишан со посебните прописи за санитарно-здравствено и хигиенска заштита.

Забрането е колење на ситна и крупна стока и живина на јавните и сообраќајните површини во општината.

Се забранува задржување ,напасување и хранење на ситна и крупна стока и живина на јавните и сообраќајните површини во општината.

#### Член 161

Носењето на добиток во градот може да се врши до сточниот пазар и обратно во специјални корпи на начин на кој не се загрозува безбедноста на сообраќајот .

#### Член 162

На подрачјето на градот,во градежниот опфат чувањето на гулаби е дозволено само во дворните места на индивидуалните станбени објекти.

Гулабарникот треба да биде изграден од погоден материјал со бетонски под,поврзан со канализациониот систем и истиот постојано да се одржува во хигиенска состојба.Чувањето и одгледувањето на гулаби не смее да пречи во нормалното живеење на соседите.

До колку гулабите го пореметуваат нормалното живеење на соседите на било кој начин надлежните инспекциски органи можат да наредат преместување на гулабарникот или забарана на чување и одгледување на гулаби.

#### Член 163

На подрачјето на општина Делчево во кругот на едно домаќинство може да се чуваат до две кучиња под услови истите да бидат регистрирани во надлежната ветеринарна иснтитуција и редовно вакцинирани.

Сопствениците на кучиња се должни своите кучиња да ги држат во сопствените дворни места.

Кучето може да се изведе надвор од дворното место само со кошница на устата и врзано со ремен.

Сопственикот на кучиња е должен сместувањето и чувањето на кучињата да го уреди на начин што нема да пречи на мирот и спокојството на соседите,

Не е дозволено чување на кучиња со кут на постојано лаење и завивање.

Не е дозволено чување на кучиња во згради и во нивните дворови освен чување на кучиња со педигре за кои сопственикот има прибавено писмено одобрение на заедници на сопственици.

Ситната и крупна стока и живината мора да бидат регистрирани кај надлежната ветеринарна установа согалсно законските прописи и редовно да бидат вакцинирани.

Фармите можат да бидат изградени на оддалеченост не помала од 500 метри од градежниот опфат на градот.

#### Член 164

Не е дозволено чување и складирање на слама,во бали или во стогови како храна за добитокот,во градежниот опфат на градот бидејќи претставува потенцијален извор на пожар и гнездо за глодари и други заразни инсекти.

Не е дозволено поставување на фолии и пластеници во дворните места на објектите во градежниот опфат на страната на улицата поради нарушување на естетскиот изглед.

### **23.Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни површини.**

#### Член 165

Истоварот ,сечењето,цепењето,складирањето на огревето дрво и јагленот треба да се врши во дворните места на станбените и деловните објекти.

Во исклучителни случаи тоа може да се прави и на јавни површини,но при тоа не смее да се спречи нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот и протекот на атмосферските води со претходно добиено одобрение од надлежниот орган на општината.

Дрвјата,јагленот и сличен материјал мораат да се отстранат од јавните и сообраќајните површини најкасно во рок кој ќе го определи надлежниот орган на општината,и после тоа јавната површина да се доведе во првобитна положба.

### **24.Комунален ред во населените места на подрачјето на општина Делчево**

#### Член 166

Во населените места на подрачјето на општина Делчево во кои не е изградена канализација за отпадни води, односно фекалиите се испуштаат задолжително во септички јами.

Септичките јами не смеат да бидат отворени, треба да се бетонирани од горната страна и добро заштитени. Септичките јами треба да бидат оддалечени од станбените и деловните простории, односно објекти на соседите најмалку 10 метри, а од водоснабдителни објекти најмалку 15 метри.

Доколку површината на просторот на дворните места е помала и не можат да се исполнат условите од претходниот став, септичките јами можат да бидат и на помало растојание оддалечени од објектите на соседите кое не може да биде помало од 6 метри.

Септичките јами треба редовно и хигиенски да се одржуваат.

Септичките јами не смеат да се празнат на јавните и сообраќајните површини, ниту во отворените канали за истек на атмосферските води.

#### Член 167

Во населените места на подрачјето на општина Делчево во кои не е изградена канализациона и водоводна мрежа сопствениците и корисниците треба да имаат изградено санитарно-хигиенски клозети.

Клозетите можат да бидат изградени во дворните места на растојание од најмалку 10 метри од соседите, да бидат изградени според пропишаните санитарно-хигиенски услови и истите редовно да се одржуваат чистат, да се варосуваат и дезинфицираат.

#### Член 168

Чистењето на септичките јами и полските клозети да го врши јавното претпријатие за комунални дејности основано од општината или правно и физичко лице овластено од општината со специјални возила цистерни при што претходно се обезбедуваат санитарно-хигиенски мерки, а по извршеното чистење да се изврши дезинфекција на теренот околу септичката јама и полскиот клозет.

#### Член 169

Шталите во населените места на подрачјето на општината мора да бидат изградени одвоено од станбените објекти и да се оддалечени од соседите на растојание од најмалку 10 метри и редовно одржуваат и чистат.

Шталскиот отпад да се собира на оддалеченост од најмалку 10 метри од објектите на соседите и тоа во ограден и покриен простор, најмногу до 2м<sup>3</sup> по што истиот редовно да се изнесува по нивите.

Течниот дел (осоката) да се одведе во канализација или во септичка јама.

#### Член 170

Чувањето на крупна и ситна стока и живина во населените места е дозволено само во посебно изградени санитарно-хигиенски објекти во сопствените дворови кои треба да бидат оддалечени од станбените објекти на соседите најмалку 10 метри и да бидат преземени сите санитарно-хигиенски и здравствени мерки.

Пчелните семејства треба да бидат поставени на оддалеченост од најмалку 500 метри од населеното место.

### **25. Мерки за спроведување на комунален ред и спроведување на надзор**

#### Член 171

Мерките за спроведување на комунален ред за вршење на дејностите од член 2 на оваа Одлука се утврдуваат со посебни програми за секоја дејност поодделно во рамките на условите со оваа Одлука.

Програмите од став 1 на овој член ги донесува Советот на општина Делчево.

#### Член 172

Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа одлука вршат овластените

општински комунални инспектори и комуналните редари.

Надлежните општински инспектори вршат инспекциски надзор над јавните комунални претпријатија основани од општината, над физичките и правни лица на кои општина Делчево им дала дозвола за вршење на комунална дејност, над законитоста во работењето на субјектите во комуналните дејности на подрачјето на општина Делчево како даватели на комунални услуги такса и над правните и физички лица кои се назначени како корисници на комуналните услуги согласно одредбите на оваа Одлука.

#### Член 173

За извршениот инспекциски надзор, односно утврдената состојба и преземените мерки од надзорот, надлежните општински инспекциски органи се должни да состават записник и да го достават на физичкото или правното лице каде што вршел инспекција.

Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди дека е сторен прекршок должен е да покрене постапка пред надлежниот орган.

#### Член 174

Надлежните општински инспектори по извршениот инспекциски надзор донесуваат решение.

Со решението се наредува на физичките и правните лица дејствија со цел одржување на комуналниот ред согласно одредбите на оваа Одлука.

#### Член 175

Жалба против решението од претходниот став на овој член може да се поднесе во рок од осум дена до комисијата формирана од градоначалникот на општина Делчево. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

#### Член 176

Физичките и правните лица се должни на надлежните општински инспекции да овозможат несметано обавување на надзорот, а во начело на пристап до просторите, објектите, земјиштето, апаратите и уредите, да дадат лични податоци и да пружат други потребни известувања за предметот.

#### Член 177

Ако надлежните општински инспектори во својата работа наидат на отпор, можат да побараат помош од надлежните полициски органи.

#### Член 178

Контрола на спроведување на оваа Одлука врши комунален редар. При вршењето на контролата комуналниот редар има право да ги провери идентификациските документи на лицата поради потврдување на нивниот идентитет.

За констатираните неправилности при контролата комуналниот редар составува записник и изрекува мандатна казна на самото место согласно со Законот за комунални дејности и Законот за прекршоци.

## **26. Казнени одредби**

#### Член 179

За непочитување на оваа одлука ќе се применуваат казнените одредби:

- Комунална дејност: Снабдување со вода за пиење-казнените одредби од Законот за снабдување со вода за пиење.

- Комунална дејност: Одведување и прочистување на отпадни води и одведување и испуштање на атмосферски води-казнените одредби од Законот за одведување на урбани отпадни води.

- Комунална дејност: јавен градски и приградски превоз-казнените одредби од Законот за

превоз во патниот сообраќај

-Комунална дејност:Обработка и депонирање на комунален отпад-казнените одредби од законот за управување со отпад.

-Комунална дејност:Одржување на гробови,гробишта и давање погребални услуги-казнените одредби законот за гробишта и погребални услуги.

-Комунална дејност:Одржување на јавна чистота-казнените одредби од Законот за Јавна чистота.

#### Член 180

За останатите комунални дејности од одлуката се применуваат казнените одредби поредвидени во член 43 од Законот за комуналните дејности и тоа:

-со глоба во износ од 50 евра во денарска притиввредност ќе се изрече на физичко лице во мандатна постапка ако постапува спротивно на членовите 44 став 2,85,115,133,155,160,163,164,166,167 и 169 од оваа одлука.

### **27.Преодни и завршни одредби**

#### Член 181

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за комунален ред(Сл.гласник на Општина Делчево број 07-2389/1 од 23,11,2012 год.и 11/02.

#### Член 182

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“, а одредбите од член 160 став 1 ќе се применуваат од 1 април 2013 година.

**Бр.07-3192/**

**19.12. 2012 год.  
Делчево**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

**Претседател  
Николче Трајановски,с.р.**

Врз основа на член 124 став 2 од Законот за основно образование („Сл.весник на РМ“ бр.103/08) и член 63 од Статутот на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево, а согласно 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр.5/2002), Советот на Општина Делчево, на својата 43.редовна седница, одржана на ден 19.12.2012 година, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

**за именување на претставник на локалната самоуправа во Училишниот одбор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево**

1. Се именува Вецка Гоцевски со ЕМБГ 2005980497509, ул.„Илинденска“ бр.1 од Делчево, за претставник на локалната самоуправа во Училишниот одбор на ООУ „Ванчо Прке“-Делчево, со мандат од три години.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

**Број 07-3193/1  
19.12.2012 год.  
Делчево**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

**Претседател,  
Николче**

**Трајановски,с.р.**

Врз основа на член 36 и член 62 став 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/2002) и член 143 од Деловникот на Советот на Општина Делчево („Сл.гласник на Општина Делчево“ бр.16/2006), Советот на Општина Делчево, на својата 43.седница, одржана на ден 19.12. 2012 година, донесе

**ОДЛУКА**  
**за продолжување користење на студентски стипендии**  
**за студенти кои студираат на универзитети**  
**надвор од Република Македонија**

Член 1

Се донесува Одлука за продолжување на користење на 2 (две) студентски стипендии на редовни студенти од Делчево кои студираат на универзитети надвор од Република Македонија во студиската 2012/2013 година.

Член 2

Продолжувањето на користење на 2 (две) студентски стипендии на редовни студенти од Делчево кои студираат на универзитети надвор од Република Македонија во студиската 2012/2013 година, се однесува за студентите Бојан Младеновски и Виктор Илиевски.

Член 3

Износот на месечната стипендија е 2000 денари/студент и студентите истата ќе ја добиваат месечно за период од 9 (девет) месеци во текот на студиската 2012/2013 година, со право на продолжување на користењето на истата, доколку ги исполнуваат критериумите.

Средствата ќе се издвојуваат од Буџетот на Општина Делчево за 2013 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Сл.гласник на Општина Делчево“.

**Бр.07-3194/1**  
**19.12. 2012 год.**  
**Делчево**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**  
**Претседател,**  
**Николче Трајановски,с.р.**

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Македонија бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), член 11 став 1 и член 36 став 6 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ,, број 5/2002), Советот на Општина Делчево на седница одржана на ден 19.12.2012 год. донесе

#### **ПРОГРАМА**

### **за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Делчево за 2013 година Урбанистички планови за град Делчево**

1.Довршување на детален урбанистички план за локалитет,,5-ти Реон,, во Делчево со опфат од 9.02 ха, дел од Блок 3.1 во Урбана единица 3, со граници.

- север – граница на ГУП
- исток – ендек (граница на блокови 3.1 и 3.2 )
- југ – граница на намена мало стопанство
- запад – граница на ГУП

2.Измена и дополнување на дел од Детален урбанистички план Старо Делчево во Делчево, дел од блок 2.6 во Урбана единица 2, со опфат од 3,75 ха со граници:

- северо – исток – дел од ул.,Крушевска,,
- југо – исток – дел ендек
- северо – запад дел од ул.,М.Тито,,
- југо – запад дел од ул.,М. Тито,,

3.Измена и дополнување на Детален урбанистички план „Милково брдо,, во Делчево ,дел од блок 1,3 во Урбана единица 1 со опфат од 14,4 ха и следниве граници :

1. југозапад – ул.,Булевар Македонија,, и ул., Македонска,,
2. југоисток- дел од ул., В Влаховик ,, и дел од ул., П тошев,,
3. североисток -граница на ГУП
4. северозапад – ендек од Бакина ливада кој е граница помеѓу блоковите 1.2 и 1.3

4.Измена и дополнување на дел од Детален урбанистички план Старо Делчево во Делчево, дел од блок 3.7 во Урбана единица 3, со опфат од 6.13 ха со граници:

- северо – исток – дел од ул.,М.Тито,,
- југо – исток – граница на опфат
- југо – запад – граница на опфат
- северо – запад – Таушански Ендек

5. Детален урбанистички план Индустриска и сервисна зона Блок 1.2 во Урбана единица 1 со опфат од 22,72 ха со граници:

- северозапад – ендек кај населба „Басарица,,
- североисток – граница на градежен реон,
- југоисток – граница на градежен реон,
- југоисток ендек од „Бакина ливада,, и
- југозапад ул.,Булевар Македонија,,

6. Детален урбанистички план Индустриска и сервисна зона во град Делчево дел од Блок 2.1 во Урбана единица 2 со опфат од 17,2 ха со граници:

- северозапад – Граница на градежен реон
- североисток – ул.,Булевар Македонија,,
- југоисток улица „Индустриска,, и
- југозапад – асвалтирана улица кон Кожара

7. Детален урбанистички план Индустриска и сервисна зона во град Делчево дел од Блок 2.1 Урбана единица 2 со опфат од 4.0 ха со граници:

- северозапад – Граница на градежен реон
- североисток – предвидена улица покрај кожара
- југоисток ограда на кожара, ул.,3,, и ул.,Индустриска,,
- југозапад река Брегалница

8, Детален урбанистички план Лесна индустрија и сервис м.в. „Дервишица,, во град Делчево дел од Блок 1,4 Урбана единица 1 со опфат од 13,6 ха со граници:

- северозапад – улица,, Скопска,,
- североисток – ул.,М М Брицо,,(постоечки и новопроектиран дел)
- југоисток граница на ГУП
- југозапад булевар Македонија

9.Измена и дополнување на дел од Детален урбанистички план Старо Делчево во Делчево, дел од Урбана единица 2 , Блок 2,9 со опфат од 6,5 ха и граници :

- северозапад граница на ГУП
- североисток река Брегалница
- југоисток ул., Индустриска,,

1. југозапад - пат Делчево -Голак
10. Измена и дополнување парцијални ( во зависност од потреба) и целосно на Генералниот урбанистички план на град Делчево (ГУП) и тоа:
- а\* во Урбана единица 1,дел од блок 1.3, со опфат од 4,05 ха и граници:
    - југ – ул.,,Гоце Делчев,,
    - исток – ул.,,Питу Гули,,
    - север ул.,,Велко Влаховиќ,
    - запад ул.,,Македонска,,
  - б\*во Урбана единица1, дел од Блок 1.5 со опфат од 3,75 ха и граници
    - север - пат Делчево - Звегор
    - југозапад - пат Делчево - Берово
    - југоисток Звегорска река
    - североисток -граница на к.п. бр. 3229
  - в\*во Урбана единица 2 , Блок 2,9 со опфат од 6,5 ха и граници
    - северозапад граница на ГУП
    - североисток река Брегалница
    - југоисток ул.,, Индустриска,,
    - југозапад - пат Делчево -Голак
  - г\*во Урбана единица 2 , Блок 2,8 со опфат од 10 ха и граници
    - североисток река Брегалница
    - југоисток мост на река Брегалница
    - југозапад „Булевар М Тито,,
    - северозапад ул.,, Индустриска,,
  - д \*во Урбана единица 3, Блок 3.6 со опфат од 5,3 ха
    - опфат на поранешна касарна освен површина на користење на гранична полиција
- 11.По покрената иницијатива од заинтересирани правни и физички лица можат да се вршат измени и дополнување и на други делови од Деталниот урбанистички план на град Делчево и да се донесуваат Урбанистички планови вон населено место во КО Делчево.

**Урбанистички планови за селата во општина Делчево како и Урбанистички планови вон населени места во општина Делчево:**

- 1.Довршување на Урбанистички план вон населено место за локалитет „Ладилник,,во катастерска општина Чифлик со плански опфат од 3.75 ха по границите на катастерските парцели број 844 и 845.
- 2.Детален урбанистички план за намена Лесна индустрија и мало стопанство во с. Тработивиште

\*Блок 5 со опфат од 8,61 ха со граници :

- север ендек
- североисток граница на опфат
- југоисток граница на опфат
- југозапад пат Берово - Делчево

\* Блок 6 со опфат од 2,29 ха со граници:

- југозапад пат Берово - Делчево
- северозапад граница на опфат
- североисток граница на опфат
- југоисток ендек

3.По покрената иницијатива од заинтересирани правни и физички лица можат да се донесуваат Урбанистички план вон населено место во катастерските општини на сите села во општината,како и урбанистички план за село за сите села.

4.Донесување Одлука на совет за утврдување на потреба од изработка,усвојување Урбанистички планови и друг вид Урбанистичка документација ( Локална урбанистичка документација,проекти за инфраструктура и друга урбанистичка документација согласно законот.

Финансирањето урбанистичките планови го врши Општината од средства предвидени со Буџетот на Општината Делчево, како и средства од заинтересирани правни и физички лица согласно законската регулатива.

Број 07-3195/1  
19.12. 2012 год.  
Делчево

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО  
Претседател  
Николче Трајановски,с.р.



Врз основа на член 60 од Законот за јавни патишта ("Сл.в.наР.М." бр.84/2008,52/2009,114/2009,124/2010,23/2011,53/2011 и 44/2012), Советот на Општина Делчево на седницата одржана на ден 19.12.2012 год.ја донесе следната

## П Р О Г Р А М А

За изградба , реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици во Општина Делчево за 2013 година

Со оваа Програма се предвидуваат следните активности:

- А) Изградба и реконструкција на општински патишта**
- Б) Изградба и реконструкција на улици и тротоари**
- В) Редовно одржување на јавни и општински патишта, зимско одржување , обележување и сигнализација на сообраќајници .**

### **А) Изградба на општински патишта**

Со оваа програма се предвидува изградба на следниве патни правци:

1. Реконструкција на општински пат Л-18, отклон од регионален пат Р-523- с.Нов Истевник, делница до "Балабанска Маала";
2. Изградба на дел од општински пат Л-7, отклон од регионален пат Р-522. с.Косово Дабје- Општина Делчево;
3. Изградба на дел од општински пат Л-11, отклон од М-5, с.Драмче-с.Селник, делница од М-5 до "Димовска Маала";
4. Изградба на дел од општински пат Л-3, Делчево - с.Очипала-с.Драмче-с.Вратиславци, делница Делчево-с.Очипала;
5. Изградба на дел од општински пат Л-7 Делчево-с.Бигла-с.Турија, делница од Основно училиште „Бигла,, до раскрсница со општински пат Л-10 до с.Турија.

### **Б) Изградба и реконструкција на улици и тротоари**

1. Пробивање на улици во населба „Станбена зона,, во СРЦ во Делчево во должина од 1000 м;
2. Пробивање и тампонирање на улици и краци на улици во населба Стар Расадник во должина од 500 м;
3. Пробивање и тампонирање на улици во населба Звегорска Река во должина од 800м;
4. Реконструкцијата на делница од ул. "М . Тито" и изградба на тротоар во должина од 700 м;
5. Довршување на реконструкција и изградба на ул.„Кирил и Методиј,, во Делчево
6. Реконструкција на дел од "Питу Гули" во должина од 380 м;;
7. Изградба на ул. "Плачковица" во должина од 100 м; ;
8. Изградба на ул. "8 Септември";
9. Изградба на пристапни патеки во населба Милково Брдо во должина од 200 м;;
10. Изградба на ул.„Разловечко востание;
11. Изградба на два крака на ул. "Голачка" во должина од 150 м;;
12. Изградба на ул. "Разловечка" -лев крак;
13. Крпење на ударни дупки низ населбите во градот Делчево во вредност од 300.000,00ден;
14. Довршување на "Илинденска ";
15. Изградба на улици во Сервисна зона во должина од 260 м;
16. Експропријација и пробивање на ул. Орце Николов со краци во локалитет „Шумски расадник";
17. Изградба на мост на река Брегалница во с.Разловци
18. Изградба на пристапни патеки низ градско подрачје во должина од 800 м
19. Изградба на улици во населба Стрелиштево должина од 200м;
20. Довршување на реконструкција на ул. "Никола Јонков Вапцаров";
21. Асфалтирање на „Ситновска улица, во с.Разловци
22. Тампонирање на улица во должина од 100 м во с Стамер И обезбедување на бекато плочки
23. Асфалтирање на селски пат од 2 км во с.Турија
24. Пробивање и опесочување на селски патишта во с.Турија во должина од 3000 м
25. Поправка на маалски патишта во с.Бигла
26. Изградба на улици во с.Звегор во должина од 350 м
27. Опесочување на дел од селските патишта накај Панчарево И накај Тработивиште
28. Опесочување на дел оод пат до црквата „Св.Петка,, во с.Селник
29. Изградба на пешачки мост од ул.Кеј на Брегалница;

30. Довршување на велосипедска патека,,Илин Камен,,

- **Изработка на проекти за улици во населбите**

— Населба "Свегорска река " улици;

— Изработка на проект за пешачки мост од ул.Кеј на Брегалница;

— Изработка на проекти за улици во с.Град, с.Звегор, с.Вирче;

\_\_ Основни проекти за улици, водовод И канализација Централно градско подрачје

**В) Редовно одржување на јавни и општински патишта ,зимско одржување , обележување на улици и сигнализација на улици и општински патишта.**

1. Редовно одржување на јавни патишта во должина од 143.0 км

2. Зимско одржување на улици и општински патишта во должина од 80.0км

3. Хоризонтална и вертикална сигнализација на сообраќајници во градот и на општинските патишта во Општина Делчево

4. Одржување на семафори

5. Поставување на пристапни рампи за олеснување на движењето на пешаци, ракофати и огради;

**ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА**

**1. ПРИХОДИ**

- Буџет на Општина Делчево

- Агенција за државни патишта

- Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој

- Влада на Република Македонија ( преку министерствата и други извори)

Обемот на извршувањето на Програмата ќе зависи директно од приливот на планираните средства .

Програмата ќе ја извршува Општина Делчево преку Одделението за урбанизам, уредување и одржување на градежно земјиште и заштита на животната средина

Број 07-3197/1

19.12.2012

Делчево

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

**Претседател**

**Николче Трајановски,с.р.**

Врз основа на член 83, 84 и 85 од Законот за градежно земјиште ( Сл.в.104/2011), Советот на Општина Делчево на седницата одржана на ден 19.12. година, ја донесе следната

**ПРОГРАМА**

**за уредување на градежно земјиште на подрачјето на град  
Делчево за 2013 година**

**ПРАВЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ**

Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на градот Делчево за 2012 година претставува основа по која ќе се врши уредувањето на градежното земјиште во градот во тековната 2013 година.

**ОПШТИ ПОДАТОЦИ**

1.Просторот -локалитетите кои се предмет на уредувањето со оваа Програма

2.Обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште

3.Обемот и степенот на опр емување на градежно земјиште со објекти на основната инфраструктура

- 4.Извори на финансирање на Програмата
- 5.Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште и негова распределба
6. Пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште (комуналии)
- 7.Динамика на извршување на Програмата
- 8.Останати активности

### **1.Просторот - локалитетите кои се предмет на уредувањето со оваа Програма**

Во текот на 2013 година во Градот Делчево ќе се врши уредување на градежното земјиште со делумно

уредување - основен степен на уредување под кој се подразбира: непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари), улично осветлување, изградба на водоводна мрежа и изградба на мрежа за фекална и атмосферска канализација, а на следните локалитети:

- а)Населба "Милково брдо"
- б)Населба "Ново Делчево"
- в)Локалитет "Шумски расадник"
- г)Населба "Станбена зона" до Спортско Рекреативен Центар
- д)Населба "Свегорска река"
- ѓ)Локалитет"Стрелиште" и "Стар Монопол"
- е)Локалитет "Стара Партизанка"и "Пекара"
- ж)Населба "Старо Делчево"
- з)Населба "Стар Расадник" и "Д2"
- с)Населба "Басарица"
- и) Населба „Пролет,,
- ј)Локалитет"Индустриска зона" и "Сервисна зона"
- к)Локалитет "Стопански комплекс"
- л)Населба „Грамадна,,
- м) Централно градско подрачје и урбана единица „2,,-дел од блок 2.2

### **2.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната инфраструктура**

Степенот на уредувањето на градежното земјиште ќе се врши со делумно уредување со изведување на следните работи и по локалитети: Изградба на објекти на инфраструктурата заради обезбедување на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат(улица со тротоари без асвалт), изведување на водоводна, атмосферска и канализациона мрежа и улично осветлување , за приклучоци до градежната парцела ( не подалеку од 30 м1 од најблискиот дел од објектот)

### **3.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната инфраструктура**

- А) Локалитет "Милково брдо" во Делчево  
Во текот на 2013 година на локалитетот "Милково брдо" предвидено е да се работат следните активности:
- Реконструкција на улица Кирил и Методи
  - Реконструкција на дел од улица Питу Гули
  - Крпење на ударни дупки, прекопи на улици и др.
  - Изградба на улица Разловечко востание и пристапни патеки
  - Реконструкција на водоводна мрежа

- Изградба на улично осветлување на ул.,Македонска,,
- Изградба на пристапни патеки

б)Населба **"Ново Делчево"** во Делчево

Во текот на 2013 година на овие локалитети ќе се работи на следните активности:

- Крпење на ударни дупки, прекопи на улици и др.
- Реконструкција на водоводна мрежа
- Уредување на парк
- Експропријација на ул.,Орце Николов,,
- Изградба на рампа со скали помеѓу Ул. „Белградска,, и Ул. „Орце Николов,,
- Реконструкција на ул. "Никола Јонков Вапцаров"
- Поставување на забавувачи на сообраќај на Ул.,Кеј на Ослободување,,
- Довршување на тротоар на Ул.,Кеј на Ослободување,,

в) Локалитет **"Шумски расадник"** во Делчево

Во текот на 2013 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:

- Изградба на мрежа за улично осветлување,

г)Населба **"Станбена зона"** до Спортско Рекреативен Центар

Во текот на 2013 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:

- Пробивање на улици
- Изградба на водоводна мрежа
- Изградба на фекална канализациона мрежа
- Изградба на мрежа за улично осветлување
- Дислокација на 10 КВ далековод

д)Населба **„Свегорска река"**

Во текот на 2013 година на овие локалитети ќе се работи на следните активности:

- Изработка на основни проекти за улици
- Пробивање и тампонирање на улици
- Довршување на регулација на Звегорска Река

ѓ)Населба **"Стар Монопол"** и **"Стрелиште"**

Во текот на 2013 година во овие локалитети ќе се работи на следните активности:

- Изработка на проекти за улици, водовод, канализација
- Изградба на канализациона мрежа

е) Населба **"Стара Партизанка"** и **"Пекара"**-Делчево

Во текот на 2013 година на овие локалитети ќе се работи на следните активности:

- Изградба на улица 8 Септември
- Изградба на водоводна линија
- Изградба на фекална канализација
- Изградба на мрежа за улично осветлување
- Дислокација и доградба на дел од Колекторот на ул. „8-ми септемви,,

ж)Населба **"Старо Делчево"** (И,ИИ , ИИИ-ти реон) во Делчево

Во текот на 2013 година во овие локалитети ќе се работи на следните

активност:

- Довршување на улица Плачковица на м.в. Чуката
- Довршување на ул. "Илинденска"
- Изградба на два карака на улица Голачка
- Изградба на пристапни патеки
- Пробивање и тампонирање на улица Разловечка лево од улица Голачка
- Изградба на канализациони линии
- Поставување на огради и ракофати на скали и други места каде има потреба

з)Населба "**Стар Расадник**"

Во текот на 2013 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:

- Пробивање и тампонирање на улици и краци
- Изградба и доградба на фекална канализација
- Изградба на мрежа за улично осветлување

с ) Населба "**Басарица**" во Делчево

Во текот на 2013 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:

- Пробивање на улици
- Изградба на водоводна мрежа
- Доградба на фекална канализација
- Довршување на мрежа за улично осветлување

и) Населба „**Пролет**„ во Делчево

Во текот на 2013 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:

- Дислокација на постоека водоводна линија
- Пробивање на улици
- Изградба на водоводна мрежа
- Изградба на фекална канализација
- Изградба на мрежа за улично осветлување
- Изработка на проект за регулација на река Габровчица

ј)"**Индустриска и сервисна зона**" и "**Сервисна зона**" во Делчево

Во текот на 2013 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:

- Изградба на улици,
- Изградба на водоводна мрежа
- Изградба на фекална канализација
- Изградба на мрежа за улично осветлување,
- Дислокација на 10 КВ далековод

к )Локалитет "**Стопански комплекс**" во Делчево

Во текот на 2013 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:

- Изработка на проекти за водовод и канализација
- Пробивање и изградба на улици
- Изградба на мрежа за улично осветлување

л)Населба „**Грамадна**„

Во текот на 2013 година на овој локалитет ќе се работи на следните активности:

- Измена на ГУП и ДУП

м) Локалитети вон градежен реон и селски населби

Активности кои се планираат за 2013 година во овие населби се во останати активности

н) Централно градско подрачје и урбана единица „2,-дел од блок 2.2

-Изработка на проекти за водовод, канализација и улици

-Доградба и реконструкција на Детска градинка „Весели цветови,,

-Изградба на улици во должина од 1000 м

-Изградба на мрежа за улично осветлување

-Изградба на водовод и канализација

#### 4.Извори на финансирање

Очекуван прилив на средства за уредување на градежно земјиште (комуналии) во текот на 2013 година

##### 3.1. Населба Милково Брдо

ден -инд.станбени згради 2 x 100.000,00 ден = 200.000,00

ден -доградби на инд.стан згр. 2 x 30.000,00 ден = 60.000,00

-деловни објекти 1 x 400.000,00 ден = 400.000,00 ден

##### 3.2. Насела „Станбена зона,,

Изградба на инд.станбени згради 4 x 150.000,00 ден = 600.000,00 ден

##### 3.2. Населба Ново Делчево

-доградба 2 x 50.000,00 ден = 100.000,00 ден

##### 3.3. Населба Старо Делчево

- инд.станбени згради 3 x 90.000,00 ден = 270.000,00

- деловни објекти 7 x 100.000,00 ден = 700.000,00

##### 3.4. Населба Басарица

ден -инд.станбени згради 2 x 150.000,00 ден = 300.000,00

##### 3.5. Стопански комплекс

-стопански објекти 2 x 80.000,00 ден = 160.000,00

##### 3.6. Индустриска и Сервисна зона

-Инд.и сервисни објекти 2 x 120.000,00 ден = 240.000,00 ден

1 x 650.000,00 ден = 650.000,00 ден

##### 3.7. Населба „Стрелиште,,

-изградба на инд. Стан.згр. 1 x 140.000,00 ден = 140.000,00 ден

##### 3.8. Населба „Пролет,,

-изградба на инд. Стан.згр. 4 x 180.000,00 ден = 720.000,00 ден

##### 3.9. Централно градско подрачје

-деловни објекти 8 x 70.000,00 ден = 560.000,00 ден

1 x 900.000,00 ден = 900.000,00 ден

1 x 1.000.000,00 ден = 1.000.000,00 ден

##### 3.10. Од легализација на дивоизградени

објекти

3.000.000,00

=====

**Вкупно: 10.000.000,00 ден**

Очекувани се и средства кои ќе бидат доделени по поднесени барања ( по Огласи, Програми, Конкурси и др), од страна на Владата на Република Македонија и други донатори.

**5.Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште и негова распределба**

**а)Населба "Милково брдо "**

-геодетски работи	15.00
-урбанистички планови и проекти	100.00
-пробивање на улици	290.00
-водовод	290.00
-канализација	240.00
-Улично осветлување	460.00

=====  
**ВКУПНО** **1.395.00ден./м2**

**б)Населба "Ново Делчево " во Делчево**

-геодетски работи	15.00
-урбанистички планови и проекти	55.00
-пробивање на улици	230.00
-водовод	240.00
-канализација	220.00
- Улично осветлување	550.00

=====  
**ВКУПНО** **1.550.00ден./м2**

**в)Населба "Шумски расадник " во Делчево**

-геодетски работи	15.00
-урбанистички планови и проекти	55.00
-пробивање на улици	230.00
-водовод	310.00
-канализација	290.00
- Улично осветлување	650.00

=====  
**ВКУПНО** **1.550.00ден./м2**

**г)Населба " Станбена зона " до Спортско рекреативен центар**

-геодетски работи	15.00
-урбанистички планови и проекти	55.00
-пробивање на улици	230.00
-водовод	230.00
-канализација	290.00
- Улично осветлување	650.00

=====  
**ВКУПНО** **1.550.00ден./м2**

**д)Населба "Свегорска река " во Делчево**

- геодетски работи	32.00
- урбанистички планови	64.00
- проектирање(улици,водовод), канализација и електрика )	100.00
- пробивање на улици	250.00
- водовод	180.00
- канализација	362.00
- Улично осветлување	420.00

**ВКУПНО****1.408.00ден./м2**

ѓ)Населба "Стар Монопол" и "Стрелиште" во Делчево	
-геодетски работи	15.00
-урбанистички планови и проекти	55.00
-пробивање на улици	300.00
-водовод	240.00
-канализација	270.00
- Улично осветлување	460.00

**ВКУПНО****1.340.00ден./м2**

## е)Населба "Стара Партизанка" и "Пекара" во Делчево

-геодетски работи	15.00
-урбанистички планови и проекти	100.00
-пробивање на улици	290.00
-водовод	290.00
-канализација	240.00
- Улично осветлување	615.00

**ВКУПНО****1.550.00ден./м2**

## ж) населба "Старо Делчево" во Делчево

-геодетски работи	15.00
-урбанистички планови и проекти	55.00
-реконструкција на улици	360.00
-водовод	240.00
-канализација	210.00
- Улично осветлување	460.00

**ВКУПНО****1.340.00ден./м2**

## з)Населба "Стар расадник"и "Д-2" во Делчево

-геодетски работи	15.00
-урбанистички планови и проекти	45.00
-пробивање на улици	250.00
-водовод	220.00
-канализација	230.00
- Улично осветлување	510.00

**ВКУПНО****1.270,00ден./м2**

## S)Населба "Басарица" во Делчево

-геодетски работи	32.00
-урбанистички планови и проекти	64.00
-пробивање на улици	250.00
-водовод	200.00
-канализација	340.00
- Улично осветлување	522.00

**ВКУПНО****1.408.00ден./м2**

## и) Населба „Пролет,, во Делчево

-геодетски работи	35,00
-------------------	-------



-урбанистички планови и проекти	65,00
-пробивање на улици	200,00
-водовод	450,00
-канализација	400,00
- Улично осветлување	750,00

=====

**ВКУПНО: 1.890,00 ден/м2**

j) Населба " Индустриска и сервисна зона ", "Сервисна зона", "Стопански комплекс", "Грамадна,,локалитети вон градежен реон и селски населби и сите зони со намена Г1,Г2,Г3 и Г4

-геодетски работи	15.00
-урбанистички планови и проекти	40.00
-пробивање на улици	255.00
-водовод	180.00
-канализација	210.00
- Улично осветлување	500.00

=====

**ВКУПНО 1.200,00ден./м2**

к) Централно градско подрачје и урбана единица „2,,-дел од блок 2.2

-геодетски работи	40,00
-урбанистички планови и проекти	60,00
-пробивање на улици	300,00
-водовод	450,00
-канализација	400,00
- Улично осветлување	800,00

=====

**ВКУПНО: 2.050,00 ден/м2**

љ) Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловни објекти и простории по населби

- Населба "Милково брдо" во Делчево.....	1.674,00 ден/м2
-Населба "Ново Делчево" во Делчево .....	1.860,00 ден/м2
-Локалитет "Шумски расадник" во Делчево.....	1.860,00 ден/м2
-Локалитет "Станбена зона" до СРЦ во Делчево.....	1.860,00 ден/м2
-Населба "Звегорска река" во Делчево.....	1.690,00 ден/м2
-Локалитет "Стрелиште" и "Стар Монопол" .....	1.608,00 ден/м2
-Локалитет "Стара Партизанка" и "Пекара" .....	1.860,00 ден/м2
-Населба "Старо Делчево" во Делчево .....	1.608,00 ден/м2
-Деловни објекти и простории на ул."М.Тито" до почеток на локалитетот "Стрелиште" во делчево....	1.860,00 ден/м2
-Населба "Стар Расадник" во Делчево.....	1.524,00 ден/м2
-Населба "Басарица" во Делчево.....	1.690,00 ден/м2
-Населба „Пролет,, во Делчево _____	2.190,00 ден/м2
-Населба „Грамадна,,_____	1.690,00 ден/м2
-Деловни објекти и простории вон градежен реон и во селските населби _____	260,00 ден/м2

- Централно градско подрачје(ММ Брицо) и урбана единица „2,,-дел од блок 2.2 \_\_\_\_\_ 2.250,00 ден/м2

**6. Пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште (комуналии)**

6.1.Надоместок за уредување на градежно земјиште за доградба до 20% од постојниот габарит на објектот изнесува 50% од цената во зависност од населбата и зоната каде се наоѓа објектот .

6.2.Доколку со изградбата на објекти предвиденое отстранување на постоечки објекти запишани во имотен лист кои се наоѓаат на истата градежна парцела,при пресметување на висината на трошоците за уредување на градежно земјиште,од новата корисна површина се одбива површината утврдена во имотен лист на постоечките објекти кои ќе се отстранат со изградбата на новите објекти.

Во случаите од точка 6.2. површините на подпокривен простор, лоѓија, подлоѓија, балкони, тераси, заеднички проодни тераси, пасажи, помошни простории, визба, скалишен простор, заеднички комуникации, паркиралишта и гаражи на постоечките објекти се одбиваат само од новата корисна површина на објектот која е со иста намена со намената на површините на наведените простории и делови од објектот.

6.3.За новоуцртани објекти во локалитетите :

6.3.1. За населбите каде се предвидени површини за градење со

ДУП , предвидените површини треба да претставуваат основа за габарит на објектот , а ќе се наплаќа од нето градежна површина.

6.5.Трошоците за уредување на градежно земјиште се пресметуваат врз основа на корисната површина што ќе се гради , која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверената проектна документација , помножени со следните коефициенти

#### 6.5.1.Станбени објекти

- станбени простории	1,00
-Станбени простории со висина до 2,50 м1,подпокривен простор	0,20
-лоѓија затворена од три страни	0,40
-подлоѓија затворена од две страни	0,30
-Балкони, тераси	0,20
-Заеднички проодни тераси, пасажи	0,20
- помошни простории,остави за гориво, котлара, визба	0,30
-Трафостаница од 35 КВ во објект и надвор од објект	0,30
-Скалишен простор и заеднички комуникации	0,30
-Стражарници, управител, простории за домар	0,50
-Паркиралишта и гаражи	0,10

#### 6.5.2.Деловни објекти, јавни и производни објекти

- простории	1.00
- магацини,	0.50
-Помошни простории, остави за гориво,котлара	0,30
-Трафостаница до 35 КВ во објект и надвор од објект	0,40
-Скалишен простор и заеднички комуникации	0,50
-Паркиралишта и гаражи	0,10
-Лоѓија затворена од три страни	0,50
-Подлоѓија затворена од две страни	0,40
-Балкони, тераси	0,30
-Отворен наткриен простор	0,30

### 6.5.3. За други објекти

-Катни гаражи-	0,05
- Спортски покриени објекти	0,50
-Спортски откриени објекти	0,30
- Гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата	1,0
-Отворени пазаришта - за 30% од површината на локацијата	1,0
-Базени	0,20
-Трафостаници над 35 Кв	1,0

### 6.5.4. За објектите од група на класи на намена Г-производство, дистрибуција и сервиси:

- Г1 Тешка и загадувачка индустрија, 0,05;
- Г2 Лесна и незагадувачка индустрија, 0,05;
- Г3 сервиси, 0,05
- Г4 стоваришта, 0,05;

### 6.5.5. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто салони, помошни простории):

- продажни простории на бензински пумпни станици 1,0; и
- услужни простории на бензински пумпни станици 1.0;

### 6.5.6. За објектите од група на класи на намена Б5-угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намена А 4-хотел, мотел, времено сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен дом:

- сите простории, 0,05;

### 6.5.7. За агроберзи, откупни дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина.

6.5.4. Во корисна површина не се пресметува површината на ѕидовите и други конструктивни елементи, инсталациони канали, окна за лифтови, окна за врати и отворени паркиралишта, подземни резервоари и објекти заштитени како културно наследство.

Коефициентите се земени од Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште со објекти од комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредување во зависност од степенот на уреденост (Сл весник број 38 од 25 март 2011 година).

**До колку дојде до измена на Правилникот во коефициентите за пресметување, пресметувањето ќе се врши со применување на новите коефициенти.**

6.6. За времени објекти во зависност од населбата и зоната се плаќа 50% од пресметаната цена по оваа Програма.

6.7. Плаќањето на комуналните инвеститорот го плаќа врз основа на заверен основен проект во текот на постапката до поднесување на барање за издавање на Одобрение за градење. Без платен надомест органот не може да издаде Одобрение за градење.

6.8. Плаќањето на приклучок за водовод, канализација, електрична мрежа, такси и сл., паѓа на товар на корисникот на локацијата.

6.9. Трошоците за пристап до дворно место, потпорни ѕидови и слично паѓаат на товар на корисникот на локацијата.

6.10. Трошоците за куќните приклучоци за водовод и канализација од главната градска мрежа до најблискиот дел од објектот на растојание до 30 м паѓаат на терет на корисникот на локацијата.

6.11. Трошоците за прекопување на улици за приклучок на градската водоводна и канализациона мрежа и доведување на прекопот во првобитната состојба паѓа на

терет на корисникот на локацијата

6.12. Трошоците за дислокација на водовод, канализација, електрична и ПТТ мрежа за изградба на објекти: доградби, надградби и нови локации во дворни места, паѓаат на товар на корисникот на локацијата.

6.14. Уплатата на средствата ќе се врши на жиро сметка на трезорска сметка на Општина Делчево и Договори за уредување на градежно земјиште со корисниците ќе склучуваат Општина Делчево.

## **7. Динамика на извршување на Програмата**

Изградбата на објекти по оваа Програма ќе биде во согласност од обемот на одобрени и приберени средства. Во текот на годината можат да се градат и други инфраструктурни објекти во колку се одобрат и преведат средстава за изградба на истите.

Оваа Програма е изготвена како резултат на предвидувањата и можностите за прилив на средства кои можат да се приберат по основ уредување на градежно земјиште за 2013 год, од одобрени средства од Влада на Република Македонија (по огласи, конкурси и др) во 2013 година како и од домашни и странски донатори.

Програмата треба да претставува ориентација за одвивање на дејноста на уредувањето на градежното земјиште а износите на средствата треба да се земат како ориентациони бидејќи приливот на истите зависи од повеќе фактори.

Приоритет ќе имаат сите започнати објекти а незавршени во претходната година, како и уредување на градежното земјиште во населби каде наплатата на надоместокот за уредување на градежно земјиште е поголем.

## **8) Останати активности во Општината**

- Изградба на канализација с.Вирче
- Изградба на канализација с.Град
- Изработка на проекти за : Улици, патишта
- Изградба и реконструкција на селски водоводи(С.Киселица,Присојанска маала,Филиска маала с.Драмче,С.Стамер,с.Звегор,с.Селник,с.Полто,с.Стар Иствник,с.Нов Иствник,с.Бигла и др.)
- Довршување на канализација „Звегорска река,,
- Довршување на канализација с.Звегор
- Уредување на паркови и други зелени површини
- Изградба на Тиролски зафат во с.Тработивиште
- Регулација на река Желевица
- Изградба на канализација во с.Стамер
- Довршување на Колектор Звегор-Делчево
- Регулација на дел од коритото на Река Габровчица
- Реконструкција на објекти во сопственост на Општина Делчево
- Определување и уредување на локации за селски депонии
- Реконструкцијана бунар во с.Разловци
- Дополнување на улично осветлувањево с.Звегор
- Регулација на коритото на р.Брегалница
- Санација на слапиште
- Уредување на зградата на селските гробишта во с.Звегор
- Реконструкција на 2 селски чешми во с.Стар Иствник
- Изградба на улично осветлување за с.Полето
- Изградба на објект на селски гробишта во с Чифлик
- Уредување на ендек помеѓу Први и Втори реон

**До колку се одобрат средства за изградба на објекти по оваа Програма за кои**

**се бара учество од Општината, Општината може да учествува со сопствено учество.**

Оваа Програма е изготвена како резултат на предвидувањата и можностите за прилив на средства кои можат да се приберат по основ уредување на градежно земјиште за 2013 год, од одбрани средства од Влада на Република Македонија (по огласи, конкурси и др) за 2013 година како и од домашни и странски донатори .

Извршител на сите активности по оваа Програма ќе биде Одделението за урбанизам, уредување и одржување на градежно земјиште и заштита на животната средина при Општина Делчево

**Број 07-3197/1**  
**19.12.2012 год.**  
**Делчево**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**  
**Претседател**  
**Николче Трајановски,с.р,**

